



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 11 јуни 1996
Скопје
Број 29

Аконтацијата за 1996 година изнесува
6.000 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

557.

Врз основа на член 65 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 17/96), Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 мај 1996 година, го утврди пречистениот текст на Законот за Народната банка на Република Македонија.

Пречистениот текст на Законот за Народната банка на Република Македонија ги опфаќа Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 26/92) и Законот за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 4/93 и 29/93), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Број 13-1934/1
23 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Законодавно-правната
комисија на Собранието
на Република Македонија,
Александар Генштаковски, с.р.

ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Пречистен текст)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува организацијата и работата на Народната банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка на Македонија).

Член 2

Народната банка на Македонија е емисиона банка.

Член 3

Народната банка на Македонија е самостојна и одговорна за стабилноста на денарот, за монетарната политика и за општата ликвидност на плаќањата во Република Македонија и кон странство.

Народната банка на Македонија, во рамките на своите права и обврски, е одговорна за обезбедување и одржување сигурен и стабилен банкарски систем во Република Македонија.

Член 4

За обврските на Народната банка на Македонија гарантира Република Македонија.

Народната банка на Македонија не презема обврски за плаќање, наместо други правни и физички лица врз основа на својата одговорност за општата ликвидност на плаќањата во земјата и спрема странство.

Член 5

Народната банка на Македонија го регулира количеството на пари во оптек.

Член 6

Народната банка на Македонија, заради обезбедување стабилност на денарот и регулирање на количеството пари во оптек, на крајот на тековната година изготвува проекција на монетарните движења за следната година.

Член 7

Собранието на Република Македонија, врз основа на Проекцијата од член 6 донесува одлуки за целите и задачите на монетарната и девизната политика.

Член 8

Народната банка на Македонија го следи остварувањето на целите и задачите на монетарната и девизната политика, ги проучува појавите и движењата во кредитните односи со странство и за тоа на Собранието на Република Македонија му поднесува полугодишен и годишен извештај.

II. ФУНКЦИИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

1. Регулирање на количеството пари во оптек

Член 9

Народната банка на Македонија во рамките на своите права и должности, а во согласност со утврдените цели и задачи на монетарната и девизната политика, ги утврдува мерките за нивно спроведување.

Мерките за спроведување на монетарната политика се:

- 1) утврдување на висината на задолжителната резерва на банките и штедилниците кај Народната банка на Македонија;
- 2) купување и продавање на хартии од вредност на Народната банка на Македонија;
- 3) купување и продажба на домашни, односно странски преносливи краткорочни хартии од вредност;
- 4) купување и продавање на депозити на банките;
- 5) одобрување на краткорочни кредити на банките врз основа на домашни и странски преносливи краткорочни хартии од вредност, ако на тие хартии банките дале авали;
- 6) одобрување на кредити на банките со рок на враќање до три месеци, со залог на обврзници на Република Македонија и хартии од вредност на Народната банка на Македонија;
- 7) определување на активните и пасивните каматни стапки на Народната банка на Македонија;
- 8) емитување и повлекување на пари со купување, односно со продажба на девизи на девизниот пазар во согласност со закон и
- 9) ограничување на обемот и динамиката на растезот на пласманите на банките за определено време.

Во случај на отстапување на монетарните ефекти од утврдените монетарни рамки, Народната банка на Македонија е должна да преземе дополнителни мерки од својата надлежност, тргнувајќи од одговорноста за стабилноста на валутата.

Мерките од став 2 на овој член се применуваат на единствен начин спрема сите банки, ако со закон не е поинаку определено. Народната банка на Македонија, утврдува кои мерки од овој член и под кои услови се применуваат на штедилниците.

Член 10

Народната банка на Македонија ја дефинира основната за пресметување и издвојување на задолжителната резерва на банките и штедилниците и го пропишува процентот на задолжителната резерва.

Процентот на задолжителната резерва може да биде единствен или диференциран според видот, рочноста и големината на средствата при утврдувањето на основната за пресметување и издвојување на задолжителната резерва.

Во исклучителни случаи, Народната банка на Македонија, најмногу за период од три месеци, може да утврди, покрај издвојувањето на задолжителна резерва по одредбите на став 1, односно 2 на овој член, издвојување на задолжителната резерва со примена на маргинални проценти на порастот на пласманите или депозитите и другите средства на банките и штедилниците.

Народната банка на Македонија ја утврдува висината на каматните стапки по кои се пресметува и плаќа камата на издвоената задолжителна резерва на банките и штедилниците кај Народната банка на Македонија.

Член 11

Народната банка на Македонија ги утврдува начинот и роковите на пресметување и издвојување на задолжителната резерва и начинот и условите за користење на задолжителната резерва.

Член 12

Народната банка на Македонија издава краткорочни хартии од вредност и ги продава непосредно, по пат на аукции или на меѓубанкарскиот пазар на пари и краткорочни хартии од вредност.

Хартии од вредност на Народната банка на Македонија можат да запишуваат банките и штедилниците.

Народната банка на Македонија може да им пропише на банките и штедилниците, како мерка за одржување на нивната минимална ликвидност, и задолжително запишување на хартии од вредност.

Народната банка на Македонија ја утврдува висината на каматната стапка по која таа им плаќа камата на банките и штедилниците за задолжително запишување хартии од вредност.

Член 13

Народната банка на Македонија ги утврдува видот, висината, роковите и другите услови за купување и продажба на домашни и странски преносливи краткорочни хартии од вредност, а може да ги купува и да им ги продава на банките и штедилниците непосредно, по пат на аукции или преку меѓубанкарскиот пазар на пари и краткорочни хартии од вредност.

Член 14

Народната банка на Македонија може да купува или продава депозити на банките и на штедилниците непосредно, по пат на аукции или на меѓубанкарскиот пазар на пари и краткорочни хартии од вредност.

Член 15

Народната банка на Македонија ги утврдува висината, роковите за користење и враќање и другите услови за давање краткорочни кредити на банките и штедилниците непосредно, по пат на аукции или на меѓубанкарскиот пазар на пари и краткорочни хартии од вредност, и тоа:

1) врз основа на домашни и странски преносливи хартии од вредност за кои банките и штедилниците

дале авал и кои пристигнуваат во рок од една година и
2) врз основа на залог на одредени хартии од вредност.

Народната банка на Македонија утврдува кои видови хартии од вредност можат да служат како основа за давање кредити според одредбите од овој член.

Член 16

Народната банка на Македонија ја утврдува и објавува општата есконтна стапка на Народната банка на Македонија, во зависност од монетарните и општите стопански движења.

Во зависност од есконтната стапка од став 1 на овој член, Народната банка на Македонија ги утврдува и сите други каматни стапки на Народната банка на Македонија.

Член 17

Народната банка на Македонија издава и повлекува пари и со купување, односно со продажба на девизи на девизиот пазар, во согласност со закон и со утврдената монетарна и девизна политика.

Член 18

Народната банка на Македонија може да ги ограничи обемот и динамиката на растежот на пласманите на банките и на штедилниците ако е тоа неопходно заради остварување на целите и задачите на монетарната политика и ако тие цели, односно задачи не можат да се остварат со други мерки за чие преземање е овластена Народната банка на Македонија.

Ако е неопходно мерката од став 1 на овој член да се применува подолго од три месеци, Народната банка на Македонија е должна да бара согласност од Собранието на Република Македонија за натамошната примена на таа мерка.

Од ограничувањето од став 1 на овој член не може да се из земе ниедна банка и штедилница.

2. Одржување на ликвидноста на банките и штедилниците

Член 19

Банката е неликвидна кога нема доволно средства да ги исполни пристигнатите обврски без да користи средства од задолжителната резерва.

Народната банка на Македонија ги утврдува правилата и стандардите во врска со одржувањето на ликвидноста и солвентноста на банките.

Народната банка на Македонија заради одржување на ликвидноста на банките и штедилниците, донесува одлуки со кои:

1) ги пропишува висината, условите и начинот на одржување на минималната ликвидност на банките и штедилниците;

2) ги пропишува задолжителните рамки на рочната структура на пласманите на банките и штедилниците;

3) го пропишува начинот на користење на задолжителната резерва кај Народната банка на Македонија заради одржување на ликвидноста на банките и штедилниците;

4) ги пропишува висината и начинот на формирање на посебната резерва на банките заради обезбедување од потенцијални загуби;

5) ги утврдува видовите и висината на гарантниот капитал на банките и штедилниците;

6) ги утврдува рамките на банките за давање авали на хартии од вредност што ги издаваат претпријатијата за издавање на гаранции и сопствени хартии од вредност од страна на банките;

7) ги утврдува условите за формирање на посебна резерва на банките и на штедилниците заради одржу-

вање на ликвидноста во плаќањата по штедните влогови и тековните сметки на граѓаните во денари;

8) ги пропишува висината, роковите за користење и враќање и другите услови за давање на банките краткорочни кредити за одржување на дневната ликвидност врз основа на определени хартии од вредност;

9) ги пропишува минималните општи услови за кредитната способност на банките и штедилниците и

10) ги утврдува лимитите за различните видови ризични изложувања на банките и штедилниците и пропишува мерки за заштита на истите.

Мерките од став 1 на овој член се применуваат на единствен начин спрема сите банки, ако со закон не е поинаку определено. Народната банка на Македонија утврдува кои мерки од овој член и под кои услови се применуваат на штедилниците.

Член 20

Народната банка на Македонија може да пропише обврска за банките и штедилниците, како минимум за одржување на својата ликвидност, да држат дел од средствата на своите сметки и во определени ликвидни пласмани.

Народната банка на Македонија може да пропише и обврска за банките и штедилниците, структурата на своите пласмани по роковите на пристигнување да ја одржуваат во определени рамки и да ја усогласуваат со структурата на изворите на средствата според нивната рочност.

Член 21

Народната банка на Македонија гарантира за штедните влогови и за тековните сметки (во натамошниот текст: штедни влогови), на граѓаните во денари кај банките во висина до 60% од штедните влогови, по поединечен штедач, но не повеќе од денарската противвредност на 10.000 ДЕМ по поединечен штедач во една банка.

Под штеден влог во смисла на став 1 на овој член се смета главнината на штедниот влог зголемена за каматата најмногу до есконтната стапка на Народната банка на Македонија.

Обврската на Народната банка на Македонија настанува ако кај банката е воведена стечајна или ликвидациона постапка, а банката не е во можност да ги намира обврските по штедните влогови на граѓаните во денари на начин утврден со закон.

Член 22

Народната банка на Македонија ги утврдува висината, роковите за користење и враќање и другите услови за давање краткорочни кредити на банките и штедилниците за одржување на нивната дневна ликвидност.

Кредитите од став 1 на овој член Народната банка на Македонија ги дава врз основа на хартиите од вредност со кои располагаат банките и штедилниците, и тоа врз основа на:

- 1) хартиите од вредност на Народната банка на Македонија;
- 2) хартиите од вредност што ги издава Република Македонија;
- 3) хартиите од вредност за кои Република Македонија со закон презела обврска да ги амортизира или за кои гарантира;
- 4) определени есконтирани меници на претпријатијата;
- 5) благајничките записи на банките и на штедилниците и
- 6) комерцијалните записи.

Член 23

Народната банка на Македонија не може да купува преку банките и штедилниците домашни и странски

преносливи краткорочни хартии од вредност и да им одобрува кредити на банките и штедилниците што не ги исполнуваат минималните општи услови за кредитна способност.

По исклучок од одредбата од став 1 на овој член, Народната банка на Македонија може на банка или штедилница да ѝ одобри користење на кредити за одржување на дневната ликвидност, ако ги исполнува условите за користење на тие кредити утврдени со одлука на Народната банка на Македонија.

Член 24

Носителот на платниот промет е должен податоците врз основа на кои се утврдува неликвидноста на банката и штедилницата, со кои располага во рамките на своите надлежности, веднаш да ги достави до Народната банка на Македонија.

Член 25

Народната банка на Македонија го утврдува денот на настанување состојба на неликвидност на банка и штедилница и презема мерки за воспоставување состојба на долгорочна ликвидност.

За настанатата состојба на неликвидност на банка и на штедилница, Народната банка на Македонија ги извествува:

- Собранието на Република Македонија;
- Владата на Република Македонија и
- Собранието на банката, односно на штедилницата.

3. Одржување на ликвидноста во плаќањата спрема странство

Член 26

Народната банка на Македонија, во рамките на своите права и обврски, го следи остварувањето и извршувањето на платниот биланс и девизната политика на Република Македонија и донесува одлуки и пропишува мерки.

Член 27

Заради одржување на ликвидноста во плаќањата спрема странство, Народната банка на Македонија купува и продава девизи на девизниот пазар и врши други работи определени со закон.

Член 28

Народната банка на Македонија може да отвора сметки во странство.

Народната банка на Македонија ракува со постојаните и тековните резерви на Република Македонија, освен со делот на тековните девизни резерви со кои ракуваат овластените банки.

Член 29

Заради одржување на ликвидноста на Република Македонија во плаќањата спрема странство, во рамките на утврдената девизна политика, Народната банка на Македонија може да пропише: обврска да се пријавуваат однапред плаќањата спрема странство, обврската за овластените банки да држат определен износ во девизи или во ликвидни девизни пласмани како минимална резерва за одржување на ликвидноста во плаќањата спрема странство и други мерки за кои е овластена со закон.

Член 30

Народната банка на Македонија може да учествува во трансакциите на девизните пазари во странство.

Член 31

Народната банка на Македонија во согласност со утврдената девизна политика, презема мерки за оства-

рување на обемот и структурата на склучувањето и користењето на странски кредити и го следи и контролира засновањето на кредитни односи со странство, во согласност со закон.

Член 32

Народната банка на Македонија го обезбедува спроведувањето на платните и финансиските договори со странство.

Член 33

Народната банка на Македонија може да се задолжува во странство од свое име и за своја сметка, заради одржување на ликвидноста во плаќањата во странство.

Кредитите од став 1 на овој член, со рок за враќање подолг од една година, Народната банка на Македонија може да ги земе само врз основа на закон.

Член 34

Народната банка на Македонија може да се задолжува од свое име, а за сметка на Републиката само врз основа на закон.

4. Издавање на книжни и ковани пари

Член 35

Книжните и кованите пари, кои гласат на домашна валута се законско средство за плаќање на територијата на Република Македонија.

Член 36

Сите права и обврски по работи што гласат на пари, воспоставени во Република Македонија, како и сите вредности и износи, се изразуваат и се извршуваат во денари.

Член 37

Паричната единица на Република Македонија се утврдува со посебен закон.

Член 38

Народната банка на Македонија издава книжни и ковани пари и ги утврдува апоените и основните обележја на книжните и на кованите пари.

Народната банка на Македонија донесува одлука за пуштање во оптек и за повлекување од оптек на книжни и ковани пари.

Член 39

Народната банка на Македонија го снабдува со книжни и ковани пари носителот на платниот промет.

Трошоците околу испораката на готови пари до организационите единици на носителот на платниот промет ги поднесува Народната банка на Македонија. Народната банка на Македонија ги поднесува и трошоците за замена на оштетените книжни пари и трошоците за повлекување на излитени книжни пари, што за нејзина сметка го врши носителот на платниот промет.

Член 40

Најнискиот апоен во прометот со кој се заокружува крајната пресметка во готовинскиот и безготовинскиот платен промет и во деловните книги го утврдува Народната банка на Македонија во согласност со Владата на Република Македонија.

Член 41

Книжните и кованите пари што се повлекуваат од оптек престануваат да бидат законско средство за плаќање и се заменуваат во роковите и начинот што се утврдува со одлука на Народната банка на Македонија.

Член 42

Народната банка на Македонија ги заменува книжните и кованите пари што станале непогодни за промет под услови и на начин што ќе ги определи таа.

Член 43

Одлука за издавање книжни пари за вонредни потреби на Републиката настанати поради непосредна воена опасност или во случај на воена состојба, донесува Владата на Република Македонија.

Член 44

Изработката на книжни и ковани пари е во надлежност на Народната банка на Македонија.

Изработката на книжните пари ја врши организација во Републиката овластена со закон, а по исклучок и во странство, врз основа на одлука на Владата на Република Македонија, а по предлог на Народната банка на Македонија.

5. Работи за сметка на Републиката

Член 45

Народната банка на Македонија за сметка на органите на Република Македонија врши депозитни, кредитни и други банкарски работи.

Член 46

Народната банка на Македонија може да ѝ одобрува кредити на Републиката за потребите на Буџетот на Републиката и тоа во висина најмногу до 5% од обемот на Буџетот за секоја тековна година.

Кредитите од став 1 на овој член се одобруваат со рок на враќање до истекот на буџетската година за која е одобрен кредитот. До целосно враќање на главнината и каматата по веќе одобрен кредит, Народната банка на Македонија нема да одобрува нови кредити.

По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член, Народната банка на Македонија може да одобри кредит во повисок процент и со подолг рок на враќање доколку Република Македонија се задолжува заради регулирање на долгови спрема странство или членство во јавни меѓународни организации.

Кредитите од став 1 на овој член се обезбедуваат со преносливи долгорочни хартии од вредност, со пазарна каматна стапка и со рок на пристигнување соодветен на пристигнувањето на кредитот.

Одобрување кредити на Републиката според одредбите на овој член, може да се врши само во рамките на проекцијата на монетарната политика.

6. Супервизорска и инспекциска контрола

Член 47

Народната банка на Македонија врши супервизорска контрола на банките и штедилниците и инспекциска контрола над спроведувањето на мерките на монетарната и девизната политика и над прописите со кои се уредени девизното работење и кредитните односи со странство, прометот на стоки и услуги со странство и вршењето на стопански дејности во странство од страна на банките и штедилниците.

Контролата од став 1 на овој член се врши според стандарди и по постапка пропишани од Народната банка на Македонија.

Контролата од став 1 на овој член Народната банка на Македонија ја врши посредно, со контрола над документацијата доставена до Народната банка на Македонија и непосредно, со увид во самата банка и штедилница и други субјекти капитално и управувачки поврзани со банката и штедилницата.

Народната банка на Македонија ја пропишува капиталната и управувачка поврзаност од став 3 на овој член.

Член 48

Банките и штедилниците се должни по барање на Народната банка на Македонија да ги достават потреб-

ните податоци за вршење на контролата од член 50 на овој закон.

Член 49

Доколку со контролата од член 47 на овој закон се утврди непридржување на банките, односно штедилниците кон пропишаните стандарди и се констатираат неуредности и неправилности во спроведувањето на мерките на монетарната и девизната политика, на прописите со кои се уредени девизното работење и кредитните односи со странство, прометот на стоки и услуги со странство и вршење на стопански дејности во странство, гувернерот донесува решение со кое против банката, односно штедилницата презема мерки и определува рокови за отстранување на утврдените неправилности.

Против решението од став 1 на овој член незадоволната странка може да изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот до Советот на Народната банка на Македонија.

Жалбата против решението на гувернерот од став 1 на овој член не го задржува решението од извршување.

Член 50

Мерките од член 49 на овој закон што се преземаат спрема банка, односно спрема штедилница се:

- 1) запирање на користење на средства од примарна емисија;
- 2) ограничување на порастот на пласманите во траење од 30 до 90 дена;
- 3) запирање на вршење на девизно-валутни и менувачки работи во земјата;
- 4) исклучување од учество на девизниот пазар;
- 5) запирање на плаќањата во странство, освен плаќањата по пристигнати обврски по странски кредити и конвенциски обврски;
- 6) ограничување на задолжувањето во странство;
- 7) зголемување на износот на основачкиот капитал, на средствата на резервите и на посебната резерва за обезбедување на ризикот од загуба;
- 8) отпишување на ненаплатливи побарувања;
- 9) запирање со кредитирање на опеределени основачи и депозитори;
- 10) укинување на определени филијали и претставништва;
- 11) статусни промени;
- 12) укинување на издадената согласност за именување на раководен орган во банката и овластување лице од Народната банка на Македонија да ја организира работата во банката до именување на нов раководен орган;
- 13) ограничување на правото на трансфер на профит или исплата на дивиденди и
- 14) други мерки за кои гувернерот смета дека се неопходни да се применат.

Мерките од овој член и рокот на нивното траење се изрекуваат со решение што го донесува гувернерот на Народната банка на Македонија.

Член 51

Доколку и покрај преземените мерки гувернерот оцени дека финансиската состојба во банката или штедилницата е таква што нема можности да се подобри, а банката, односно штедилницата и понатаму не се придржува кон супервизорските стандарди и не ги спроведува изречените мерки, гувернерот може да донесе решение со кое на банката, односно штедилницата ѝ се укинува доволата за работа.

Против решението од став 1 на овој член незадоволната странка може да изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот до Советот на Народната банка на Македонија.

Член 52

Ако со преземените мерки спрема банката, односно штедилницата во утврдениот рок, во смисла на член 50 од овој закон не се обезбеди законито работење, Народната банка на Македонија ќе пристапи кон наплата на сите свои побарувања од таа банка, односно штедилница.

Член 53

Народната банка на Македонија врши контрола на надворешно-трговското и девизното работење на претпријатијата и на другите домашни лица во границите на овластувањата утврдени со прописите за надворешно-трговското и девизното работење.

Ако Народната банка на Македонија со контролата од став 1 на овој член утврди дека во работењето на претпријатијата и другите домашни лица постојат дејства или дела кои се казниви според закон, ќе поднесе пријава до надлежниот орган.

Член 54

Контролата од член 47 став 1 на овој закон, Народната банка на Македонија ја врши и на барање на Владата на Република Македонија.

За извршените контроли и за преземените мерки Народната банка на Македонија двапати годишно го известува Собранието на Република Македонија и Владата на Република Македонија.

Член 55

Народната банка на Македонија е овластена за издавање на дозвола за основање и работа на банка, штедилница, филијала на странска банка и на пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност и ја утврдува документацијата неопходна за издавање на дозвола за основање и работа на банка, штедилница, филијала на странска банка и на пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност.

Член 56

Народната банка на Македонија оценува дали се исполнети условите за основање на банка, штедилница, филијала на странска банка и на пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност пропишани со закон, дали постои економска оправданост за нивно основање и издава дозвола за нивно основање, односно работење.

Народната банка на Македонија, врз основа на оцената за исполнувањето на пропишаните услови, овластува банка за работа со странство.

Народната банка на Македонија го контролира исполнувањето на пропишаните услови за основање и за работење на субјектите од став 1 на овој член и доколку утврди дека тие не се исполнети ја укинува издадената дозвола.

Член 57

Народната банка на Македонија ги пропишува минимумот на обемот, формата и содржината на програмата за економско-финансиска ревизија и на извештајот за економско-финансиската ревизија за банките и штедилниците.

Народната банка на Македонија може од банките и штедилниците да бара да обезбедат и во определен рок да достават извештај за економско-финансиската ревизија на својата годишна сметка и работење.

Ако оцени дека извештајот од став 2 на овој член не е во согласност со определените стандарди на ревизија или со пропишаниот обем, форма и содржина на извештајот за економско-финансиската ревизија за банките и штедилниците, Народната банка на Македонија може од банката, односно од штедилницата да бара да обезбедат и во определен рок да ѝ достават нов извештај кој ќе го изработи друг овластен ревизор во согласност со законот.

Член 58

Заради извршување на супервизијата и остварување на мерките на монетарната и девизната политика, Народната банка на Македонија донесува одлуки, пропишува методологија, форма, содржина, начин и рокови во кои банките и штедилниците ги доставуваат податоците до Народната банка на Македонија.

Гувернерот на Народната банка на Македонија во согласност со министерот за финансии, пропишува посебен начин на водење на сметководството на банките и штедилниците, во согласност со општо прифатените сметководствени стандарди.

III. ОРГАНИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

Член 59

Органи на Народната банка на Македонија се: Советот на Народната банка на Македонија и гувернерот на Народната банка на Македонија.

Член 60

Советот на Народната банка на Македонија го сочинуваат гувернерот и заменикот на гувернерот на Народната банка на Македонија и седум члена од редот на стручни и научни работници. Член на Советот на Народната банка на Македонија не може да биде претставник на банка или штедилница.

Претседател на Советот на Народната банка на Македонија е гувернерот на Народната банка на Македонија. Во отсуство на гувернерот, функцијата претседател на Советот ја врши заменикот на гувернерот.

Членовите на Советот на Народната банка на Македонија ги избира Собранието на Република Македонија за период од седум години.

Член на Советот на Народната банка на Македонија може да биде разрешен од функцијата пред истекот на мандатот за кој е избран во случај на осуденост за кривично дело против имотот или за стопански престап, во постапка иста како и за неговиот избор.

За член на Советот на Народната банка на Македонија еден ист член не може да биде избран двапати едноподруго.

Советот на Народната банка на Македонија и секој негов член се одговорни пред Собранието на Република Македонија за остварување на функциите и задачите на Народната банка на Македонија утврдени со овој и со други закони.

Член 61

Советот на Народната банка на Македонија одлучува за работите од својот делокруг на седници.

Одлуките на Советот на Народната банка на Македонија се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 62

Советот на Народната банка на Македонија донесува Деловник за својата работа.

Член 63

Во управувањето со работите на Народната банка на Македонија што се однесуваат на предлагањето и спроведувањето на монетарниот и девизниот систем и монетарната и девизната политика, Советот на Народната банка на Македонија одлучува за:

- 1) утврдување на методологијата на монетарното планирање;
- 2) донесување на финансиски план и годишна сметка на Народната банка на Македонија;
- 3) донесување статут на Народната банка на Македонија;

4) утврдување на проекцијата на монетарните движења;

5) дефинирање на целите и задачите на монетарната и девизната политика и утврдување на мерки за нивно спроведување;

6) утврдување на видовите и висината на гарантниот капитал на банките и штедилниците;

7) утврдување на основиците и висината на задолжителната резерва на банките и штедилниците и утврдување на начинот, условите и роковите за пресметување и издвојување на задолжителната резерва;

8) пропишување на висината и начинот на формирање на посебната резерва на банките заради обезбедување на потенцијалните загуби;

9) утврдување на начинот и условите на користење на задолжителната резерва;

10) емитирање на хартии од вредност на Народната банка на Македонија;

11) утврдување на висината и условите за давање кредити на банките;

12) утврдување на износот и условите за купување на хартии од вредност непосредно, по пат на аукции или на пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност;

13) утврдување на условите за купување и продавање на депозити на банките;

14) утврдување на каматната политика на Народната банка на Македонија;

15) ограничување на обемот и на динамиката на растежот на пласманите на банките и штедилниците;

16) пропишување на обврските на банките и на штедилниците во поглед на одржувањето на минималната ликвидност, одржувањето на структурата на пласманите според роковите на пристигнатост во определени рамки и усогласување на роковите на пласманите со структурата на изворите на средства според нивната рочност;

17) утврдување рамки на банките и штедилниците за давање авали и хартии од вредност, за издавање гаранции и за издавање сопствени хартии од вредност;

18) пропишување на минималните услови на кредитна способност што мораат да ги исполнуваат банките и штедилниците;

19) пропишување на обврските на овластените банки да држат определен износ во девизи или во други девизни ликвидни пласмани, како минимална резерва за одржување на ликвидноста во плаќањата спрема странство;

20) издавање нови апоени на книжни и ковани пари, утврдување на основните обележја на новите книжни и ковани пари, заокружување на крајните пресметки во готовинскиот и безготовинскиот платен промет и пуштање во оптек и повлекување од оптек на книжни и ковани пари;

21) начинот и условите за купување и продажба на злато во странство и други благородни метали во Република Македонија, за извоз и изнесување на монетарно злато;

22) одобрување кредити за потребите на Република Македонија и условите за нивно враќање;

23) утврдување на единствена тарифа според која се наплатуваат надоместоците за услугите што ги врши Народната банка на Македонија;

24) пропишување на поблиските услови и начинот на вршење контрола, видот, роковите, редоследот и постапката за преземање на мерки спрема банките и штедилниците;

25) утврдување на правилата и стандардите на супервизорската контрола;

26) пропишување на минимумот на обемот, формата и содржината на програмата за економско-финансиска ревизија и на извештајот за економско-финансиска ревизија за банките и штедилниците;

27) утврдување на стандарди кои пласмани се сметаат за ризични и степенот на ризичноста на тие пласмани;

28) донесување одлука за намените и за висината на издвојувањето на средства за потребите од став 2 на член 78 од овој закон;

29) одлучување по жалба против решение на гувернерот;

30) други прашања и донесување на прописите што со закон и се ставени на надлежност на Народната банка на Македонија, освен ако за нивното донесување е овластен гувернерот на Народната банка на Македонија;

31) извештаи за спроведувањето на монетарната и девизната политика и

32) извештаи за извршените контроли и за преземените мерки.

Член 64

Во управувањето со работите на Народната банка на Македонија што се однесуваат на спроведувањето на монетарната и девизната политика, Советот на Народната банка на Македонија одлучува со мнозинство гласови на сите членови на Советот на Народната банка на Македонија, ако со овој закон не е поинаку определено.

Советот на Народната банка на Македонија одлучува со двотретинско мнозинство од вкупниот број на сите членови за прашањата од точките: 1, 2, 4, 5, 9, 15 и 16 на член 63 од овој закон.

Ако Советот на Народната банка на Македонија во одлучувањето од ставовите 1 и 2 на овој член не постигне потребна согласност, а гувернерот на Народната банка на Македонија оцени дека поради недонесувањето на одлука можат да настанат значителни растројства во стопанството и на пазарот, во остварувањето на задачите на монетарната и девизната политика или значителна штета за Републиката, за тоа му доставува извештај на Собранието на Република Македонија со поединечни мислења на членовите на Советот на Народната банка на Македонија и ја донесува одлуката за која не е постигната согласност.

Гувернерот на Народната банка на Македонија во рок од два работни дена од денот на донесувањето на одлуката го запира извршувањето на одлуката и општиот акт на Советот на Народната банка на Македонија од ставовите 1 и 2 на овој член и должен е за тоа да го извести Собранието на Република Македонија.

Собранието на Република Македонија донесува конечна одлука за спорните прашања од ставовите 3 и 4 на овој член.

Член 65

Гувернерот на Народната банка на Македонија е овластен да донесува упатства за единствена примена на прописите и одлуките на Советот на Народната банка на Македонија донесени врз основа на член 63 од овој закон.

Член 66

Гувернерот на Народната банка на Македонија раководе и ја организира работата на Народната банка на Македонија и донесува одлуки за материјално-финансиско работење кои не се во надлежност на Советот на Народната банка на Македонија.

Член 67

Гувернерот на Народната банка на Македонија ја претставува Народната банка на Македонија.

Гувернерот на Народната банка на Македонија донесува одлуки и други општи акти од областа на работе-

њето на Народната банка на Македонија нито со овој закон не се ставени во надлежност на Советот на Народната банка на Македонија и за донесените одлуки и други општи акти го известува Советот на Народната банка на Македонија на првата наредна седница.

Член 68

Гувернерот на Народната банка на Македонија го именува и разрешува Собранието на Република Македонија на предлог на претседателот на Република Македонија за период од седум години, со право на уште еден избор.

Гувернерот на Народната банка на Македонија може да биде разрешен пред истекот на мандатот за кој е именуван во случај на осуденост за кривично дело против имотот или за стопански престап, во постапка исто како и за неговото именување.

Член 69

Гувернерот на Народната банка на Македонија за својата работа е одговорен на Собранието на Република Македонија.

Член 70

Во Народната банка на Македонија се именува заменик на гувернерот и еден или повеќе вице-гувернери.

Со Статутот на Народната банка на Македонија се определува кои работи од својот делокруг гувернерот може да ги пренесе на заменикот на гувернерот и на вице-гувернерите.

Заменикот на гувернерот на предлог на гувернерот го именува Собранието на Република Македонија, за период од седум години, со право на уште еден избор.

Заменикот на гувернерот и вице-гувернерите можат да бидат разрешени од должност пред истекот на мандатот за кој се именувани во случај на осуденост за кривично дело против имотот или за стопански престап, во постапка иста како и за нивното именување.

Вице-гувернерот на предлог на гувернерот го именува Собранието на Република Македонија за период од седум години, со право на уште еден избор.

Член 71

За внатрешна контрола на работењето на Народната банка на Македонија се поставуваат контролори.

Контролорите од став 1 на овој член ги поставува Советот на Народната банка на Македонија.

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

Член 72

Народната банка на Македонија има својство на правно лице.

Седиштето на Народната банка на Македонија е во Скопје.

Член 73

Народната банка на Македонија може да биде член и да учествува во меѓународни финансиски организации. Ако за оваа цел се користат средства од Републичкиот буџет потребна е согласност од Собранието на Република Македонија.

Член 74

Народната банка на Македонија има Статут. Со Статутот се утврдува организацијата и работењето на Народната банка на Македонија.

Статутот на Народната банка на Македонија го донесува Советот на Народната банка на Македонија, а го потврдува Собранието на Република Македонија.

Член 75

Печатот на Народната банка на Македонија го содржи називот на банката на македонски јазик и грбот на Република Македонија.

Член 76

Правата, обврските и одговорностите на работниците во Народната банка на Македонија се уредуваат согласно со одредбите на Законот за органите на управата.

Начинот на соодветната примена на одредбите на законот од став 1 на овој член го утврдува гувернерот на Народната банка на Македонија.

V. ПРИХОДИ, РАСХОДИ, И РЕЗЕРВИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА

Член 77

Народната банка на Македонија остварува приходи од:

- 1) камати на вкупната актива на Народната банка на Македонија и девизните резерви;
- 2) надомест од работа со средства на Републиката;
- 3) остатокот од реализираните позитивни курсни разлики, по покривањето на реализираните негативни курсни разлики;
- 4) надоместоци за вршење услуги;
- 5) тргување и манипулирање со хартии од вредност и депозити;
- 6) приходи по посебни закони и
- 7) други приходи што ги остварува со своето работење.

Член 78

Од приходите што ги остварува Народната банка на Македонија се намираваат:

- 1) каматите на вкупната пасива на Народната банка на Македонија;
- 2) надоместоците за депозит кај Народната банка на Македонија;
- 3) трошоците по девизно валутните работи;
- 4) непокриените реализирани негативни курсни разлики, по извршеното покритие од реализираните позитивни курсни разлики;
- 5) расходите по посебни закони;
- 6) трошоците за изработка на книжни и ковани пари и нивна испорака до седиштето на носителот на платниот промет;
- 7) трошоци за амортизација; и
- 8) други трошоци што Народната банка на Македонија ги има во своето работење.

Од приходите што ги остварува Народната банка на Македонија се обезбедуваат средства за:

- 1) основни средства на Народната банка на Македонија;
- 2) резерви на Народната банка на Македонија и
- 3) плати, заедничка потрошувачка и материјални трошоци за функционирањето на Народната банка на Македонија.

Средствата за резерви на Народната банка на Македонија служат за покривање на загубите од работењето на банката и ризиците од тековното работење на банката.

Член 79

Остатокот на реализираните позитивни курсни разлики од точка 3 на член 77 од овој закон, се пренесува

во резервите на Народната банка на Македонија на посебна сметка и може да се користи само за покритие на непокриените реализирани негативни курсни разлики.

Расходите од точка 5 на член 78 од овој закон се извршуваат во висина на остварените приходи од точка 6 на член 77 од овој закон.

Член 80

Трошоците на Народната банка на Македонија што настануваат во вршењето работи за сметка на Републиката се покриваат од Буџетот на Републиката.

Член 81

Финансискиот план и годишната сметка на Народната банка на Македонија ги донесува Советот на Народната банка на Македонија, а ги потврдува Собранието на Република Македонија.

Советот на Народната банка на Македонија е должен до 28 февруари секоја година да ја донесе годишната сметка за претходната година и финансискиот план за тековната година.

До донесувањето на финансискиот план на Народната банка на Македонија, Советот на Народната банка на Македонија донесува одлука за привремено финансирање на Народната банка на Македонија.

Член 82

Вишокот на приходите над расходите на Народната банка на Македонија по примената на одредбите од став 2 на член 78 од овој закон, претставува приход на Буџетот на Републиката ако со закон не е поинаку определено.

Вишокот на расходите над приходите на Народната банка на Македонија се покрива од резервите на Народната банка на Македонија, а ако средствата не се доволни, вишокот на расходите се покрива од средствата на Буџетот на Републиката.

Член 83

Средствата за основни средства се предвидуваат со финансискиот план на Народната банка на Македонија, а се утврдуваат со годишната сметка на Народната банка на Македонија.

Член 84

Средствата за резервите се издвојуваат од приходите во износот што ќе го определи Советот на Народната банка на Македонија со одлука или при утврдувањето на расходите од точка 2 став 2 на член 78 од овој закон.

Одлука за употребата на средствата на резервите донесува Советот на Народната банка на Македонија.

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 85

Со парична казна од 150 до 250 плати ќе се казни за стопански престап банката или штедилницата:

1) ако при давањето авали, издавањето гаранции и издавањето на сопствени хартии од вредност не се придржува кон пропишаните рамки (точка 6 став 3 од член 19);

2) ако ликвидните средства не ги одржува во определен обем или структура што ќе ги пропише Народната банка на Македонија (член 20);

3) ако не се придржува кон мерките што ги донесува Народната банка на Македонија во согласност со овој закон (членовите 9, 19 и 29);

4) ако по барање на Народната банка на Македонија не обезбедат во определен рок извештај за економско-финансиската ревизија на својата годишна сметка и на своето работење (член 57);

5) за спречување на супервизорска и инспекциска контрола на овластени работници од Народната банка на Македонија (член 47);

6) за уништување на документација со цел за оневозможување супервизорска и инспекциска контрола на Народната банка на Македонија (член 47) и

7) за давање невистинити податоци до Народната банка на Македонија (членови 48 и 49).

За дејствата од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во банката или во штедилницата со парична казна од осум до десет плати.

Член 86

Со парична казна од осум до десет плати ќе се казни за стопански престап одговорното лице во Народната банка на Македонија:

1) ако преку банка, односно штедилница купи преносливи краткорочни хартии од вредност или ако на банката или на штедилницата ѝ одобри кредит иако, врз основа на податоците со кои располага, произлегува дека не се исполнети минималните општи услови за кредитната способност предвидени со овој закон (ставовите 1 и 2 на член 23) и

2) ако не се врши контрола или не презема мерки од својата надлежност (став 2 на членовите 47, 50 и 56).

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 87

Народната банка на Македонија е правен следбеник на досегашната Народна банка на Македонија и ги презема во целост нејзините права и обврски.

Член 88

Народната банка на Македонија ќе ја усогласи својата организација, општите акти и работењето со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на неговото влегување во сила.

Член 89

Гувернерот, заменикот на гувернерот и вице гувернерите што се назначени од Собранието на Република Македонија до денот на влегувањето во сила на овој закон, остануваат на должност до истекот на рокот за кој се назначени.

Член 90

До изборот на Советот на Народната банка на Македонија функциите на Советот на Народната банка на Македонија ги врши гувернерот на Народната банка на Македонија.

Советот на Народната банка на Македонија ќе се избере во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 91

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, за неорочените штедни влогови и тековни сметки на граѓаните во денари, Народната банка на Македонија гарантира до висина определена со овој закон, а за орочените – гарантира во целина зависно од времето на орочувањето, но не подолго од три години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 92

Со донесувањето на овој закон престанува да важи Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 43/89), а Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“ број 34/89, 88/89 и 61/90), престанува да се применува на територијата на Република Македонија.

558.

Врз основа на член 82 од Законот за изменување и дополнување на Законот за банките и штедилниците („Службен весник на Република Македонија“ број 17/96), Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 мај 1996 година, го утврди пречистениот текст на Законот за банките и штедилниците.

Пречистениот текст на Законот за банките и штедилниците ги опфаќа Законот за банките и штедилниците („Службен весник на Република Македонија“ број 31/93) и Законот за изменување и дополнување на Законот за банките и штедилниците („Службен весник на Република Македонија“ број 78/93) во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Број 13-1977/1
14 мај 1996 година
Скопје

Претседател
на Законодавно – правната комисија,
на Собранието на Република
Македонија,
Александар Гештаковски, с.р.

ЗАКОН

ЗА БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ (Пречистен текст)

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува основањето и работењето на банките и штедилниците и условите и постапката на предсанација, санација, стечај и ликвидација на банките и штедилниците.

Член 2

Банката и штедилницата се правни лица кои самостојно вршат дејност заради остварување на добивка, врз начелата на ликвидност, сигурност и рентабилност.

Банката и штедилницата се носители на права, обврски и одговорности во правниот промет во однос на средствата и имотот со кои располагаат.

Банката и штедилницата самостојно ги определуваат начинот и формата на внатрешното организирање, поврзување и својата дејност, според условите на пазарот и остварувањето на добивката, во согласност со овој и друг закон.

I. БАНКИ

1. Основање на банки

Член 3

Банка може да се основа за вршење на депозитни работи, кредитни работи, работи на платен промет во земјата и странство, работи со хартии од вредност и други банкарски работи, во согласност со овој и друг закон.

Член 4

Банката се основа како акционерско друштво пој условите утврдени со овој закон.

Акциите со право на управување со банка гласат на име.

Износот на приоритетните акции на банка не може да биде поголем од 20% од основачкиот капитал на банката.

Заради запазување на структурата на акциите во смисла на став 3 од овој член, Ефектната берза доставува до Народната банка на Република Македонија (во натамошниот текст: Народна банка) известување за секоја трансакција на банка заведена во регистарот на Ефектната берза.

Член 5

Банка можат да основаат домашни и странски правни и физички лица (во натамошниот текст: основачи на банка).

Странска банка може да основа филијала како правно лице или претставништво, без својство на правно лице.

Народната банка ги утврдува критериумите во врска со бонитетот на странската банка која основа филијала во Република Македонија.

Одредбите на овој закон што се однесуваат на банките се применуваат и на филијалата од став 2 на овој член, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Претставништвото од став 2 на овој член не може да врши банкарски работи.

Член 6

Основач на банка не може да биде лице спрема кое е:

- поведена стечајна постапка;
- осудено за кривично дело против имотот во областа на финансиското работење и
- осудено за стопански престап во областа на финансиското работење.

Член 7

Банка се основа со донесување на одлука за основање на банка и со вложување средства во основачкиот капитал на банката (во натамошниот текст: основачки капитал).

Основачкиот капитал од став 1 на овој член го сочинуваат капиталните вложувања на основачите уплатени во пари и вложени во непаричен облик.

Основачкиот капитал на банката во пари мора да потекнува од сопствени оданочени приходи на основачите.

Дополнителните и подоцнежните капитални вложувања се сметаат за основачки капитал.

Со одлука за основање на банка, односно филијала на странска банка, се определува вкупниот износ на парични средства потребен за основање и работа на банка односно филијала на странска банка кој не може да биде помал од денарската противвредност на 7.000.000 ДЕМ пресметано по курсот на Народната банка на денот на поднесувањето на пријавата во судскиот регистар.

За добивање овластување за вршење на работи на платен промет со странство и кредитни и гаранциски работи со странство, основачкиот капитал на банката во паричен облик не може да биде помал од денарската противвредност на 21.000.000 ДЕМ пресметано по курсот на Народната банка на денот на поднесувањето на барањето за издавање на овластувањето.

Банката е должна да ја одржува вредноста на основачкиот капитал од ставовите 5 и 6 од овој член.

Член 8

При основање на банка, учеството на поединечен основач може да биде најмногу до 20% од основачкиот капитал на банката во паричен облик со право на управување со банката.

Под поединечен основач во смисла на став 1 од овој член се подразбираат сите правни и физички лица кои се капитално, управувачки или роднински поврзани.

Капиталната и управувачката поврзаност во смисла на овој закон ја утврдува Народната банка.

Под роднинска поврзаност во смисла на овој закон се подразбира роднинска поврзаност до втор степен.

По исклучок од став 1 на овој член, кога банка основаат домашни заедно со странски банки или две или повеќе странски банки, банките – основачи меѓу себе го утврдуваат учеството во основачкиот капитал.

Кога како основач се јавува странска банка, нејзиното учество во основачкиот капитал може да биде поголемо од пропишаното со став 1 на овој член.

Народната банка, при донесување на решение за издавање дозвола за основање на банка од ставовите 5 и 6 на овој член, води грижа да се оствари оптимално учество во основачкиот капитал, при што учеството на поединечен основач не може да биде поголемо од 65% од основачкиот капитал од став 1 на овој член.

Член 9

Банката може да го зголеми капиталот со издавање на акции.

За промена на сопственичката структура на акциите со право на управување со банката, согласност дава Народната банка.

Член 10

Банка стекнува својство на правно лице со упис во судскиот регистар.

Пријава за упис во судскиот регистар се поднесува во рок од 15 дена од денот на донесувањето на одлука за основање на банка.

Кон пријавата за упис во судскиот регистар се поднесува:

- 1) одлука за основање на банка;
- 2) статут на банка;
- 3) дозвола од Народната банка;
- 4) доказ дека се уплатени паричните средства на име основачки капитал на привремена сметка кај носителот на платниот промет, односно доказ дека странското правно и физичко лице ги уплатило девизните средства на посебна сметка кај Народната банка;
- 5) доказ дека основачите на банката средствата во непаричен облик на име основачки капитал на банката ги пренесуваат во сопственост на банката и
- 6) други исправи, согласно со прописите за упис во судскиот регистар.

Во судскиот регистар се запишуваат и деловите на банката во согласност со прописите за упис во судскиот регистар.

Член 11

По извршената регистрација во судскиот регистар, банката е должна на Народната банка да и достави примерок од заверената пријава за регистрација, заедно со документацијата што е доставена за упис во судскиот регистар.

1.2. Дозвола за основање и работа и статусни промени

Член 12

За основање и работа на банка, филијала на странска банка и за статусни измени на банка, задолжителна е дозвола од Народната банка.

Под статусни измени во смисла на став 1 на овој член се подразбира спојување на банки, поделба на банка на повеќе самостојни банки и трансформирање на банка во штедилница, односно штедилница во банка.

Член 13

Барањето за издавање дозвола од член 12 став 1 на овој закон содржи предлог на акт за основање, предлог статут, елаборат за работа и друга документација што ја пропишува Народната банка.

По барањето од став 1 на овој член гувернерот на Народната банка одлучува со решение со кое се издава дозвола или се одбива барањето за издавање дозвола, во рок од шест месеци од денот на поднесување на барањето до Народната банка.

При одлучувањето од став 2 на овој член, гувернерот на Народната банка оценува дали постои сконом-

ска оправданост за основање на банка или филијала на странска банка, имајќи ја предвид конкурентноста и ширината на финансиската понуда на стопанството и физички лица во однос на постојната финансиска понуда на средства.

Барањето од став 1 на овој член кое не ја содржи пропишаната документација, гувернерот на Народната банка го отфрла со решение.

Против решението од ставовите 2 и 4 на овој член може да се поднесе жалба до Советот на Народната банка во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението.

Член 14

Гувернерот на Народната банка утврдува дали се исполнети условите од овој закон за основање и работа на банката, односно филијалата на странска банка, и за статусни измени на банката и донесува решение за издавање неограничена или ограничена дозвола за работа.

Банката е должна да отпочне со работа во рок од шест дена од денот на донесувањето на решението од став 1 на овој член.

1.3. Укинување на дозвола

Член 15

Гувернерот на Народната банка со решение ја укинува дозволата за работа на банката ако утврди дека:

- дозволата за работа е прибавена врз основа на неистинити податоци;
- банката не поднела пријава за упис во судскиот регистар во пропишаниот рок;
- банката не отпочнала со работа во рок од шест месеци од издавањето на дозволата;
- банката не ги врши работите согласно со издадената дозвола и одредбите на овој закон;
- паричниот дел на основачкиот капитал е помал од пропишаниот со овој закон;
- банката не ги исполнува условите за натамошно работење и
- банката неоправдано го прекинала работењето.

Против решението од став 1 на овој член, може да се поднесе жалба до Советот на Народната банка, во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението.

1.4. Барање согласност и известување на Народната банка

Член 16

Гувернерот на Народната банка дава согласност на :

- 1) измена на статутот на банка;
- 2) именување на раководниот орган на банка;
- 3) основање на банка и отворање филијала или претставништво во странство;
- 4) купување на акции во банка;
- 5) основање претставништво на странска банка;
- 6) стекнување на повеќе од 20% на акциите со право на управување со банка на постоечки основач, односно акционер на банка;
- 7) измена на назив и седиште на банка;
- 8) основање делови (филијала или претставништво) на банка во земјата;
- 9) основање друштво за тргување со долгорочни хартии од вредност и
- 10) формирање банкарски конзорциум.

Гувернерот на Народната банка е должен, по барањето за согласност од став 1 на овој член, да одлучи во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето.

Ако гувернерот на Народната банка не одлучи по барањето во рокот од став 2 на овој член, ќе се смета дека банката добила согласност.

Ако гувернерот на Народната банка го одбие барањето за давање согласност од став 1 на овој член, банката може да изјави жалба до Советот на Народната банка, во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението.

Доколку работите од став 1 точки 2,3,4,5 и 6 на овој член не се спроведуваат во рамките на согласноста, гувернерот на Народната банка може да ја повлече издадената согласност.

Член 17

Банката е должна да ја извести Народната банка за :

- 1) зголемување на основачкиот капитал на банката, односно за нова емисија на акции;
- 2) основачки вложувања на банката во други субјекти во земјата и странство;
- 3) одобрување на голем кредит;
- 4) појава на платежна неспособност на банката;
- 5) дневна девизна состојба на банката;
- 6) укинување на филијала или претставништво во земјата и во странство и
- 7) промени во составот на органите на банката.

Банката е должна за дејствијата од став 1 на овој член да ја извести Народната банка во рок од пет дена од денот на нивното преземање.

2. Работење на банката

2.1. Гарантен капитал и посебна резерва на банката

Член 18

Банката е должна, заради заштита на обврските кон своите доверители, да располага со гарантен капитал и да го приспособи своето работење со одредбите на овој закон и мерилата кои ги пропишува Народната банка.

Член 19

Гарантниот капитал на банката ги опфаќа:

- уплатените парични средства во основачкиот капитал;
- резервите и
- другите видови основачки капитал и други извори со кои банката неограничено ги покрива деловните ризици и загубите на банката.

Поединечните видови гарантен капитал и нивната висина во рамките на гарантниот капитал ги пропишува Народната банка.

Член 20

Средства на резервите на банката се формираат за покривање на ризиците од работењето.

Средствата на резервите на банката се формираат од делот на добивката што банката ќе ја оствари од своето работење врз основа на одлука на собранieto на банката.

Средствата на резервите на банката се сопствени средства на банките и се користат за отпис на ненаплативи побарувања, за покривање на загуби што произлегуваат од работењето на банката и од други ризици.

Член 21

За обезбедување од потенцијалните загуби кои произлегуваат од ризични пласмани и од соодветни вонбилансни ставки од определен степен на наплативост, како и од отворената девизна позиција на банката, банката е должна да формира посебна резерва.

Народната банка ги пропишува висината и начинот на формирање на посебната резерва од став 1 на овој член во зависност од степенот на наплативоста на ризичните пласмани и соодветните вонбилансни ставки, како и од отворената девизна позиција.

2.2. Вложување на банката

Член 22

Банката е должна обемот на своето работење да го усогласи на начин што износот на гарантниот капитал не смее да биде помал од 8% од ризично пондерираната актива и активните вонбилансни позиции на банката.

Заради обезбедување сигурноста и стабилноста на банка, Народната банка може на одделни банки да им пропише повисок процент од пропишаниот со став 1 на овој член, но не повеќе од 16%.

Банката е должна да ги применува одредбите на овој закон за голем кредит, за вкупниот износ на сите кредити на еден заемобарател и за вкупниот износ на големите кредити.

За голем кредит во смисла на овој закон се смета поединечен кредит одобрен на еден заемобарател, кој изнесува над 10% од гарантниот капитал на банката.

Вкупниот износ на сите кредити одобрени на еден заемобарател не смее да надмине 30% од гарантниот капитал на банката.

Вкупниот износ на големите кредити не смее да го надмине трикратниот износ на гарантниот капитал на банката.

Условите за примена на одредбите на овој член ги пропишува Народната банка.

Член 23

Банката е должна начинот на кредитирање и постапката за регулирање на пристигнатите, а ненаплатени побарувања да ги усогласи со супервизорските стандарди што ги утврдува Народната банка, а во согласност со постојните прописи.

Член 24

Банка не може да одобри кредит за купување на акции во истата банка.

Банка не може да одобри кредит со залог на акции на барателот на кредитот во таа банка.

Банка не може да врши откуп на акции што таа ги издала.

Член 25

Имотот на банката во земјиште, згради, работна опрема и капитални делови во други банки и небанкарски организации не смеат да надминат 25% од основачкиот капитал на банката.

Имотот во земјиште, згради и работна опрема кои банката ги добива по основа на ненаплатени побарувања, а кои не ги користи за извршување на функциите на банката, банката е должна да го продаде во рок од две години од добивањето на имотот и во тој рок не го сочинуваат гарантниот капитал на банката.

Член 26

Банка може да одобри кредит на основач, односно на акционер на банка сопственик на акции со право на управување чие учество е над 3% од вкупниот број акции со право на управување, во висина до 10% од гарантниот капитал на банката.

Банка може да одобри кредит на работодавен орган на банката, на работници во банката со посебни овластувања, на членови на управниот одбор и на други органи на банката, во висина до 1% од гарантниот капитал на банката.

Кредитите од ставовите 1 и 2 на овој член се одобруваат врз основа на одлука на органот на банката кој одобрува кредити.

Условите под кои се одобруваат кредитите од ставовите 1 и 2 на овој член не смеат да бидат поповолни од условите под кои се одобруваат други кредити на банката.

Вкупниот износ на кредитите од ставовите 1 и 2 на овој член не смее да го надмине гарантниот капитал на банката.

Член 27

Под кредити во смисла на членовите 22 и 26 од овој закон се подразбираат кредити, гаранции, други побарувања кај еден заемобарател.

Во кредитите од став 1 на овој член се вклучуваат и побарувањата по основа на пристигнатата, а ненаплатена камата.

Под еден заемобарател во смисла на овој член се подразбира правно или физичко лице и со него капитално, управувачки и роднински поврзани правни и физички лица.

Член 28

Банка може да основа друштво за тргување со долгорочни хартии од вредност (купување, продажба и посредување во промет со долгорочни хартии од вредност).

Друштвото од став 1 на овој член се основа со дозвола од Комисијата за хартии од вредност, а по претходна согласност од Народната банка.

Покрај вложувањето за основање на друштвото од став 1 на овој член, банката може да вложува и во други друштва и тоа во висина до 20% од капиталот на друштвото во кое се вложува.

2.3. Солвентност и ликвидност на банката и отворена девизна позиција

Член 29

Банката е должна да ја одржува солвентноста и ликвидноста.

Член 30

Солвентност е способност на банката навремено и на подолг рок да ги извршува обврските, задржувајќи ја притоа способноста за нормално работење.

Член 31

Народната банка ги пропишува обврските во поглед на одржувањето на солвентноста и презема мерки спрема инсолвентна банка.

Член 32

Ликвидност е способност на банката навремено и на краток рок да ги намирава пристигнатите обврски, без притоа да користи средства од задолжителната резерва.

Член 33

Банката е неликвидна доколку не ги измирува пристигнатите обврски во земјата или странство или доколку наместо банката обврските ги исполнило друго правно лице или Република Македонија по основа на гаранција.

Член 34

Основачите на банката одговараат за обврските од работењето на банката до висината на средствата со кои учествуваат во основачкиот капитал на банката.

Член 35

Од жиро-сметката на неликвидна банка не можат да се вршат плаќања по налози на банката, односно на комингентите на банката.

По исклучок од став 1 на овој член неликвидна банка може да врши плаќање по основа на:

– активирани девизни гаранции и конфирмирани акредитиви отворени во странство од девизна сметка на банката во странство;

– пристигнати обврски по девизни кредити и камати спрема странство и

–денарски и девизни депозити и тековни сметки на физички лица.

Член 36

Народната банка ги пропишува обврските во поглед на одржување на ликвидноста на банките и презема мерки спрема неликвидни банки.

Член 37

Отворена девизна позиција претставува салдо меѓу активните и пасивните билансни и вонбилансни позиции кои гласат на странски средства за плаќање.

Постапката за пресметување на отворена девизна позиција и за односот меѓу отворената девизна позиција и гарантниот капитал ја утврдува Народната банка.

2.4. Банкарски работи

Член 38

Банката може да работи во свое име и за своја сметка, во свое име и за сметка на други лица и од име и за сметка на други лица.

Член 39

Банката може да ги врши следниве работи:

- 1) примање на сите видови парични депозити на правни и физички лица;
- 2) давање и земање кредити;
- 3) девизно валутни работи;
- 4) купување на меници и чекови;
- 5) емисија и запишување на хартии од вредност;
- 6) издавање на парични картички;
- 7) чување и управување со хартии од вредност, предмети од благородни метали и други вредности;
- 8) купување и продажба на хартии од вредност;
- 9) издавање гаранции, авали и други форми на гаранција;
- 10) вршење на работи на платен промет во земјата;
- 11) вршење на работи на платен промет со странство;
- 12) кредитни и гаранциски работи со странство и
- 13) други банкарски работи

Работите од став 1 точки 3, 11 и 12 на овој член банката ги врши врз основа на овластување од Народната банка.

Народната банка ги пропишува условите за давање и одземање на овластувањето од став 2 на овој член.

Член 40

Покрај работите од член 39 на овој закон, банката може да ги врши и следниве работи:

- 1) осигурување на депозити;
- 2) враќање и откуп на долгови;
- 3) посредување во промет на хартии од вредност;
- 4) купување и наплата на побарувања;
- 5) економско – финансиски консалтинг;
- 6) посредување при изнајмување на основни средства (лизинг);
- 7) давање услуги при наплата на фактури, водење евиденција, финансирање на краткорочни побарувања до моментот на наплатата и
- 8) давање други финансиски услуги (остава, изнајмување на сефови, давање совети и друго).

Член 41

Правни и физички лица кои немаат дозвола за работа на банка не смеат да вршат банкарски работи.

Член 42

Со актите на деловната политика на банката поблиску се утврдуваат условите и начинот на вршење на работите од членовите 39 и 40 на овој закон.

Член 43

За денарските и девизните депозити на физичките лица (во натамошниот текст: штедни влогови) банката издава посебен документ – штедна книшка.

Правни лица и добротворни организации не можат да отворат штедни книшки.

Член 44

Со актите на деловната политика банката ги утврдува начинот и условите за прием и повлекување на штедните влогови.

Член 45

Банката е должна на видно место во уплатно–исплатните простории да ги објави важечките каматни стапки, општите услови за работење со штедните влогови и видот и износот на гаранцијата за штедните влогови.

Член 46

Банката која прима штедни влогови и води тековни сметки на физички лица е должна да ги осигура во Фондот за осигурување на штедните влогови.

Доколку банката не изврши осигурување согласно со став 1 на овој член, Народната банка ќе го укине делот од дозволата што се однесува на прибирање штедни влогови и работа со тековни сметки на физички лица.

Член 47

Банката може да води жиро–сметки, тековни и други сметки на физички лица и по тие сметки да врши платен промет за сметка на сопствениците на сметките, во согласност со овој закон и со други прописи.

Претпријатија, други правни лица и државни органи за наплата на побарувања од физички лица се должни да го примат чекот, издаден врз товар на тековната сметка на физичкото лице.

3. Управување со банка и органи на банка

Член 48

Органи на банка се: собрание, управен одбор, работоводен орган и други органи утврдени со статутот.

Член 49

Собранието на банката го сочинуваат основачите на банката, односно нивните претставници.

Основачите, односно акционерите на банката имаат право на глас зависно од бројот на акциите со право на управување.

Член 50

Собранието на банката ги врши следниве работи:

- 1) ги донесува статутот и измените и дополнувањата на статутот на банката;
- 2) ја утврдува деловната политика на банката и го донесува развојниот план;
- 3) го разгледува и усвојува извештајот за работа на банката;
- 4) ја усвојува годишната пресметка на банката;
- 5) ја потврдува одлуката на управниот одбор за употреба и распоредување на остварената добивка, односно за покривање на загубите;
- 6) одлучува за промена на капиталот на банката;
- 7) одлучува за статусни измени и за престанок на банката;
- 8) ги именува и разрешува членовите на управниот одбор на банката и
- 9) одлучува и за други прашања од значење за работењето на банката предвидени со статутот на банката.

Член 51

Собранието на банката донесува одлуки по постапка и на начин утврдени со статутот на банката.

Член 52

Управниот одбор на банката го сочинуваат најмалку пет члена.

Членовите на управниот одбор од своите редови избираат претседател на управниот одбор.

Управниот одбор се состанува најмалку еднаш месечно.

Член 53

Управниот одбор е одговорен за стабилноста и ефикасноста на банката и за заштита на депонентите на банката.

Управниот одбор на банката ги врши следниве работи:

1) донесува планови, програми за работа и општи акти на банката, освен актите што ги донесува собранието на банката;

2) подготвува предлози на актите што ги донесува собранието на банката и ги извршува неговите акти;

3) разгледува и усвојува извештај за работењето на банката во текот на годината;

4) одлучува за употреба и распоредување на остварената добивка, односно за покривање на загубите;

5) на собранието му поднесува извештај за работењето;

6) свикнува седници на собранието на банката и го одредува дневниот ред на собранието;

7) одлучува за издавање сопствени долгорочни хартии од вредност и за купување долгорочни хартии од вредност;

8) одлучува за капитални вложувања во банки и небанкарски организации;

9) го именува и разрешува директорот, односно претседателот на банката;

10) ја организира внатрешната контрола на банката и

11) врши други работи предвидени со статутот на банката, како и работи што не се во надлежност на собранието.

Член 54

Претставници на нето должниците на банка не смеат да бидат членови на управниот одбор на банката.

Нето должниците од став 1 на овој член ги утврдува собранието на банката при усвојувањето на годишната пресметка според методологијата пропишана од Народната банка.

Член 55

Работоводен орган на банката е директорот или претседателот.

Условите кои мора да ги исполнува кандидатот за работоводен орган на банката се утврдуваат со статутот на банката.

Управниот одбор на банката не може да го именува работоводниот орган на банката без претходна согласност од Народната банка.

Член 56

Работоводниот орган на банката:

- 1) раководи со работата на банката;
- 2) ја претставува и застапува банката;

3) ги извршува одлуките на собранието и на управниот одбор на банката, односно се грижи за нивно спроведување;

4) покренува иницијатива и дава предлози за унапредување на работењето на банката и

5) ги именува и разрешува работниците на банката со посебни овластувања и одговорности.

Член 57

Работоводниот орган на банката е одговорен за законитоста на работењето на банката.

Работоводниот орган на банката е одговорен за својата работа на собранието на банката и на управниот одбор.

Член 58

Банката, во согласност со статутот, склучува договор за условите под кои работоводниот орган како и другите работници со посебни овластувања додека се во работен однос, како и членовите на нивното потесно семејство, не можат да основаат банка или штедилница.

Ако лицата од став 1 на овој член постапат спротивно на условите определени со статутот на банката, банката има право пред надлежниот суд да бара надомест на настанатата штета и право на поднесување тужба за бришење од судскиот регистар на таа банка, односно штедилница.

Како членови на потесно семејство во смисла на овој закон се сметаат брачниот другар и децата.

Член 59

Доколку работоводниот орган на банката и работниците со посебни овластувања и одговорности утврдат дека одлуката на органите на банката е спротивна на законот или на прописот донесен врз основа на законот или дека според својата содржина е таква што може да ја загрози ликвидноста на банката, се должни за ова писмено да ги известат органите на банката.

Член 60

Со статутот на банката поблиску се уредува бројот, составот, надлежностите, правата, должностите и одговорностите на органите на банката.

4. Периодична и годишна пресметка и ревизија на сметководствените искази на банката

Член 61

Банката е должна да изготви периодична и годишна пресметка во согласност со Законот за сметководството.

Филијалата на странска банка е должна да приложи и деловен извештај на матичната банка.

Годишната пресметка на банката ја проверува и оценува овластен ревизор.

Член 62

Доколку овластениот ревизор утврди дека банката не е способна да ги исполнува своите обврски или дека банката работела спротивно на важечките прописи, за тоа е должен веднаш писмено да го известат министерот за финансии и гувернерот на Народната банка.

Овластениот ревизор ќе го известат министерот за финансии и гувернерот на Народната банка и доколку банката не ги отстрани неправилностите што ги утврдил при ревизијата или ако органите на банката не му ги обезбедат сите информации што ги барал.

Член 63

Овластениот ревизор проверува дали годишната пресметка е составена во согласност со закон и ги проверува и оценува:

- 1) вистинската состојба на билансните позиции;
- 2) постапката на отпис и исправка на вредноста на билансните позиции, формирањето на резерви и гарантниот капитал, во согласност со актите на банката и
- 3) спроведувањето на закони и прописи донесени врз нивна основа,

Член 64

Врз основа на извршениот преглед овластениот ревизор составува извештај за извршената ревизија и го доставува до работоводниот орган на банката, до Министерството за финансии и до Народната банка најдоцна во рок од пет месеци по истекот на календарската година за која се однесува извештајот.

Член 65

Банката е должна јавно да ја објави годишната пресметка.

Член 66

Министерството за финансии, по претходно мислење од гувернерот на Народната банка, пропишува форми и видови на периодични сметководствени искази и извештаи на банките.

5. Внатрешна контрола и ревизија во банката**Член 67**

Управниот одбор на банката е должен да организира служба за внатрешна контрола и ревизија.

Службата од став 1 на овој член врши постојана и целосна контрола на законитоста, правилноста и ажурноста на работењето на банката.

Службата од став 1 на овој член за извршените контроли го известува управниот одбор и работоводниот орган на банката.

6. Контрола на законитоста во работењето на банката**Член 68**

Контрола на законитоста во работењето на банката врши Народната банка и Министерството за финансии во рамките на своите надлежности.

Народната банка врши супервизорска и инспекциска контрола на банките.

Контролите од ставовите 1 и 2 на овој член Народната банка ги врши и на барање на Владата на Република Македонија.

При контролата од ставовите 1 и 2 на овој член, банката е должна на овластените работници да им ја даде на увид целокупната документација на банката.

Како прилог кон записникот од контролата, овластените работници можат да задржат, во копија, документи на банката.

Член 69

При вршењето на контролата над банките, Народната банка може да бара:

- 1) банката да обезбеди извештаи и информации за работењето на банката;

- 2) извештај за ревизијата и дополнителни информации за извршената ревизија на банката и
- 3) вонредни прегледи за работењето на банката.

Член 70

Доколку при контролата од член 68 се утврди дека банката не ги спроведува прописите, Народната банка ги презема следниве мерки:

- 1) целосна или делумна забрана за вршење на работите на лицата со посебни овластувања;
- 2) именување лице кое може да ги бара податоците од член 69 на овој закон и
- 3) задржување на распределбата или исплатата на добивката на банката.

За извршените контроли и за преземените мерки Народната банка два пати годишно ја известува Владата на Република Македонија.

Член 71

Народната банка, доколку утврди дека банката врши банкарски работи за кои нема дозвола од Народната банка, пред надлежниот суд бара бришење на тие банкарски работи од судскиот регистар.

Член 72

Во случај ако се утврдат неправилности во работењето, трошоците за контрола и за супервизија паѓаат на товар на банката над која се врши контрола, односно супервизија.

7. Деловна тајна**Член 73**

Работоводниот орган, работниците со посебни овластувања, вработените во банката, други лица на кои им е овозможен пристап во работењето на банката, не смеат да ги откријат податоците и информациите кои се со закон и со статутот на банката утврдени како деловна тајна на банката.

Податоците што банката е должна да ги достави на Народната банка и на други органи и институции во согласност со закон, а кои претставуваат деловна тајна на банката, претставуваат службена тајна.

Член 74

Податоците за штедните влогови и за сите депозити на физичките лица, како и податоците за работењето на физичките лица преку жиро-сметки и тековни сметки се деловна тајна на банката.

Податоците за штедните влогови и за сите депозити на физичките лица, како и податоците за работењето на физичките лица преку тековна сметка можат да се соопштат само на писмено барање од судот.

Податоците за работењето на физичките лица преку жиро-сметки можат да се соопштуваат само на писмено барање од судот или од Министерството за финансии.

8. Банкарски конзорциум**Член 75**

Заради обезбедување средства и поделба на ризиците кај поголемите инвестициони проекти и деловни активности, две или повеќе банки можат да формираат банкарски конзорциум.

Банките можат да формираат банкарски конзорциум заедно со странски банки и со други финансиски организации.

Банкарскиот конзорциум се формира со договор.

II. ШТЕДИЛНИЦИ

Член 76

Штедилници во смисла на овој закон се:

- 1) Поштенска штедилница и
- 2) Штедилница.

Член 77

Штедилниците се финансиски организации со својство на правно лице.

Штедилницата стекнува својство на правно лице со упис во судскиот регистар.

Член 78

Штедилница се основа како акционерско друштво, односно друштво со ограничена одговорност, под услови утврдени со овој закон.

За основање и работа на штедилница задолжителна е дозвола од Народната банка.

Член 79

Висината на гарантниот капитал и видовите, висина и начинот на формирање на поединечните видови на гарантен капитал на штедилниците ги пропишува Народната банка.

Член 80

Обемот на своето работење штедилниците го вршат во рамки и на начин што го пропишува Народната банка.

Член 81

Одредбите од овој закон што се однесуваат на банките се применуваат и на штедилниците, доколку со овој закон не е поинаку определено.

1. Поштенска штедилница

Член 82

Поштенска штедилница основа претпријатието за ПТТ сообраќај со одлука, по добивање дозвола за основање и работа од Народната банка.

Член 83

Поштенската штедилница е правно лице со права и обврски што ги има врз основа на одредбите на овој закон, одлуката за основање на Поштенската штедилница и нејзиниот статут.

Член 84

Со одлуката за основање на поштенска штедилница се определува вкупниот износ на парични средства што основачот е должен да го вложи во основачкиот капитал на Поштенската штедилница, кој не може да биде помал од денарската противвредност на 1.000.000 ДЕМ пресметано по курсот на Народната банка на денот на поднесување на пријавата за регистрација во судскиот регистар.

Член 85

Поштенската штедилница ги врши следниве работи:

- 1) прибира денарски штедни влогови, води тековни и жиро-сметки и врши платен промет за физички лица, во согласност со Законот за платен промет;
- 2) дава кредити;
- 3) зема кредити од банки и штедилници;
- 4) ги пресметува и контролира уплатите и исплатите на поштенските и телеграфските упатнички дознаки во внатрешниот платен промет;
- 5) врши меѓународна упатничка, поштенско-чековна, поштенско-штедна и откупна служба;
- 6) менувачки работи;

7) откупува банкарски и патнички чекови во согласност со закон;

8) економско-финансиски консалтинг;

9) врши наплата на хартии од вредност во други земји, во согласност со актот на Светскиот поштенски сојуз за наплата на хартии од вредност;

10) врши работи на платниот промет со странство, во согласност со закон;

11) издава парични картички за остварување на функциите на основачот;

12) врши емисија на хартии од вредност;

13) купува и продава краткорочни хартии од вредност;

14) врши други работи од име и за сметка на претпријатието за ПТТ сообраќај.

Средствата остварени од својата дејност, поштенската штедилница ги насочува за развој на ПТТ сообраќај.

Член 86

Кредитите од член 85 став 1 точка 2, Поштенската штедилница ги дава самостојно на физички лица и на поединци кои вршат самостојна дејност без својство на правно лице, а преку банка со банкарска гаранција на правни лица, во согласност со сопствената деловна политика.

По исклучок од став 1 на овој член, Поштенската штедилница може да врши директно кредитирање, без посредство на банка и тоа на:

– банки и штедилници и

– други правни лица во висина до 30% од гарантниот капитал на Поштенската штедилница.

Член 87

Работите од член 85 на овој закон во име и за сметка на Поштенската штедилница ги врши претпријатието за ПТТ сообраќај во своите поштенски единици, под услови и на начин пропишани со одлуката за основање на поштенската штедилница.

2. Штедилница

Член 88

Штедилница можат да основаат Република Македонија и други правни лица со седиште во Република Македонија и физички лица – државјани на Република Македонија, со донесување акт за основање и правила на штедилницата.

Банка не може да основа штедилница.

Член 89

Со актот за основање на штедилница се определува вкупниот износ на парични средства што основачот е должен да ги вложи во основачкиот капитал на штедилницата кој не може да биде помал од денарската противвредност на 300.000 ДЕМ пресметано по курсот на Народната банка на денот на поднесување на пријавата за регистрација во судскиот регистар.

Член 90

Штедилницата ги врши следниве работи:

- 1) прибира денарски штедни влогови на физички лица;
- 2) одобрува кредити на физички лица и на поединци кои вршат самостојна дејност без својство на правно лице;
- 3) зема кредити од банки и штедилници и
- 4) економско-финансиски консалтинг.

Член 91

Средствата што штедилницата нема да ги искористи за давање кредити од член 90 став 1 точка 2 на овој закон можат да се користат за купување и продавање краткорочни хартии од вредност и за одобрување кре-

дители на правните лица во согласност со одлуката на надлежниот орган на штедилницата.

Кредитите од став 1 на овој член се одобруваат преку банка, со банкарска гаранција.

По исклучок од став 2 на овој член, штедилница може да врши директно кредитирање, без посредство на банка и тоа на:

- банки и штедилници и
- други правни лица во висина до 30% од гарантниот капитал на штедилницата.

Член 92

Штедилницата не може да работи под називот банка.

III. ЗДРУЖЕНИЕ НА БАНКИ И ШТЕДИЛНИЦИ

Член 93

Банките и штедилниците можат да образуваат здружение на банки и штедилници.

Здружението на банки и штедилници се образува заради унапредување на дејноста, решавање на тековните проблеми и усогласување на ставовите по одделни прашања од заеднички интерес.

IV. ФОНД ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ШТЕДНИ ВЛОГОВИ

Член 94

Банките и штедилниците од Република Македонија основаат Фонд за осигурување на штедните влогови (во натамошниот текст: Фонд).

Под штедни влогови во смисла на овој дел се подразбираат денарските и девизните депозити и тековните сметки на физички лица.

Член 95

Фондот има својство на правно лице. Седиштето на Фондот е во Скопје.

Член 96

Фондот се основа како акционерско друштво со основачки влог кој не може да биде помал од денарската противвредност на 10.000 ДЕМ пресметано по курсот на Народната банка на денот на поднесување на пријавата за регистрација во судскиот регистар.

Начинот и висината на вложувања од страна на новите акционери-членки на Фондот се утврдуваат со статутот на Фондот.

Член 97

Вкупните средства на Фондот изнесуваат најмалку 15% од вкупните штедни влогови во Република Македонија.

Нивото на средствата од став 1 на овој член Фондот е должен да го достигне во рок од четири години од основањето.

Фондот е должен да го одржува нивото на средствата од став 1 на овој член.

Доколку, заради настанување на ризичниот настан, на Фондот му недостасуваат средства за исплата на осигурените штедни влогови, банките и штедилниците се должни да уплатат во Фондот дополнителни средства.

Начинот и висината на уплата на средствата од став 3 на овој член се утврдуваат со статутот на Фондот.

Член 98

Фондот обезбедува средства од основачки вложувања, наплата на премии за осигурување на штедните влогови и приходи од пласмани.

Средствата со кои располага Фондот се пласираат во сигурни пласмани, без загуби и лесно претворливи во ликвидни средства.

Член 99

Фондот ги врши следниве работи:
– осигурување на штедни влогови и
– учество на меѓубанкарскиот пазар на пари и краткорочни хартии од вредност.

Член 100

За осигурување на штедните влогови Фондот наплатува премија од банките и штедилниците по стапка од 1% до 5% годишно од вкупните штедни влогови во банката, односно штедилницата.

Премијата од став 1 на овој член со статутот ја утврдува Фондот во зависност од бонитетот на банката, односно штедилницата.

Согласност на статутот на Фондот дава Народната банка.

Премијата од став 1 на овој член банките и штедилниците се должни да ја плаќаат до постигнување на нивото на средствата од член 97 став 1 на овој закон.

Член 101

Користењето на средствата од Фондот започнува во моментот на настанување на неликвидност на банка или штедилница и по искористувањето на средствата на задолжителната резерва.

Член 102

Органи на Фондот се собрание, управен одбор и директор.

Член 103

Собранието на Фондот го сочинуваат основачите на Фондот, односно нивните претставници.

Член 104

Управниот одбор е составен од седум члена.

Член 105

Управниот одбор избира директор на Фондот. Директорот на Фондот е одговорен за законитоста на работењето на Фондот.

Член 106

Со статутот на Фондот поблиску се уредува начинот на избор, составот, овластувањата и работењето на органите на Фондот.

Член 107

Контрола на работењето на Фондот врши Народната банка.

V. ПРЕДСАНАЦИЈА, САНАЦИЈА, СТЕЧАЈ И ЛИКВИДАЦИЈА НА БАНКА И ШТЕДИЛНИЦА

1. Предсанациона постапка

Член 108

Предсанациони мерки се воведуваат во банка или штедилница во случај кога Народната банка со одлука ќе утврди дека:

- банката или штедилницата се неликвидни;
- банката или штедилницата ги пречекорува ограничувањата од членовите 22, 26 и 80 на овој закон за повеќе од 20% во последните шест месеци;
- потенцијалните загуби, кои произлегуваат од ризични пласмани и вонбилансни позиции, претставуваат повеќе од 30% од износот на гарантниот капитал и
- банката или штедилницата не ги исполнува другите услови за работење, односно не ги спроведува мерките на монетарната политика, со што се загрозува сигурноста на депонентите.

Потенцијалните загуби ги утврдува Народната банка врз основа на класификација на ризичноста на

активните билансни и соодветните вонбилансни позиции на банката или штедилницата.

Член 109

Во предсанационата постапка гувернерот на Народната банка може да ги изрече следниве мерки:

- 1) забрана за одобрување на нови кредити, гаранции и акредитиви;
- 2) забрана на распределба и исплата на добивката и
- 3) суспензија на работоводниот орган на банката или штедилницата и овластување на работник од Народната банка кој ќе го организира работењето на банката или штедилницата во предсанационата постапка.

Начинот за спроведување на мерките од став 1 на овој член го пропишува Народната банка.

Член 110

Овластениот работник од член 109 став 1 точка 3 на овој закон го контролира:

- 1) користењето на средствата по основа на осигурување во Фондот;
- 2) плаќањата од жиро-сметката на банката или штедилницата;
- 3) трошоците на работењето;
- 4) работењето со тековните сметки на физички лица и
- 5) налезите за плаќање на пристигнатите обврски.

Овластениот работник од став 1 на овој член може да ги преземе следниве мерки:

- 1) продажба на акциите на банката, односно штедилницата во други правни лица;
- 2) намалување на бројот на вработените;
- 3) намалување на платите и другите надоместоци на вработените;
- 4) укинување на делови на банка и
- 5) забрана за вршење на сите или на определени банкарски работи во определен рок.

Член 111

Доколку утврди дека за спроведување на предсанационата постапка се потребни дополнителни средства а банката, односно штедилницата не може да ги обезбеди, гувернерот на Народната банка може да донесе одлука за воведување на санациона постапка.

2. Санациона постапка

Член 112

Санациона постапка во банка или штедилница може да се воведи кога загубите и потенцијалните загуби од ризичните активни билансни и вонбилансни позиции претставуваат повеќе од 50% од износот на гарантниот капитал на банката или штедилницата.

Член 113

Предлог за воведување на санациона постапка можат да дадат банката или штедилницата, основачите, доверителите и носителот на платниот промет.

Предлогот од став 1 на овој член се доставува до Народната банка.

Гувернерот на Народната банка, по сопствена оценка или на предлог на субјектите од став 1 на овој член во рок од 30 дена од приемот на предлогот донесува одлука за воведување на постапка за оценка на финансиската состојба на банката или штедилницата и за можноста и економската оправданост за нивна санација или донесува одлука за воведување предсанациона постапка.

Постапката за оценка на финансиската состојба и можноста и економската оправданост на санацијата од став 2 на овој член не може да трае подолго од 90 дена.

Член 114

При разгледувањето на можноста и економската оправданост на санацијата на банката или штедилницата се оценува особено:

- 1) можноста на основачите за дополнителни вложувања за санирање на банката или штедилницата;
- 2) износот на загубата и потенцијалните загуби на банката или штедилницата;
- 3) износот кој во случај на стечај на банка или штедилница Народната банка би морала да го исплати согласно со прописите за гаранција на влоговите;
- 4) рамковниот износ на средствата потребни за санација;
- 5) понудите на други банки или штедилници за преземање на банка или штедилница, условите под кои би ја презеле и последиците од преземањето врз нивната финансиска состојба;
- 6) подготвеност на другите субјекти за откуп на акциите на банка или штедилница и
- 7) ефектите од санацијата на банка или штедилница врз стопанството и Републиката.

Член 115

Гувернерот на Народната банка донесува одлука за воведување санациона постапка во банка или штедилница и го определува санаторот, кога врз основа на елементите од член 114 на овој закон ќе утврди дека санацијата на банка или штедилница е можна и економски оправдана.

Член 116

Одлуката за воведување санациона постапка во банка или штедилница содржи:

- 1) износ на загуби и потенцијални загуби на банката или штедилницата во санација;
- 2) износ на загуби и потенцијални загуби на банката или штедилницата во санација кои можат да се отпишат на товар на гарантниот капитал;
- 3) износ на готови пари со којшто санаторот ги откупува акциите на банката или штедилницата;
- 4) износ на потенцијалните загуби што санаторот го откупува привремено или трајно со свои обврзници;
- 5) износ на потенцијалните загуби што санаторот ги презема заедно со соодветниот дел на пасивата;
- 6) износ на дополнителните уплати на капитал;
- 7) износ на побарувањата што ги отпишуваат доверителите;
- 8) име и седиште на банката или штедилницата што ја презема банката или штедилницата во санација и рокот до кој треба да се изврши преземањето;
- 9) износ на кредитот што санаторот и го одобрува на банката или штедилницата во санација или на банката или штедилницата која ја презема и условите под кои се одобрува тој кредит и
- 10) обврски од којшто банката или штедилницата во санација или банката или штедилницата која ги презема може да биде ослободена и времето за кое е ослободена.

Член 117

Банката или штедилницата во која е воведена санациона постапка е должна да ги отпише загубите и потенцијалните загуби на товар на гарантниот капитал.

Член 118

Со донесување на одлука за воведување на санациона постапка во банка или штедилница престануваат функциите на сите органи на управување на работоводниот орган и на работниците со посебни овластувања, како и правата на основачите врз основа на основачките влогови, односно акциите во банката, кои согласно со член 117 на овој закон се употребени и за отпис на загубите и потенцијалните загуби.

Одлуката од член 115 на овој закон се доставува и до судот кај кој банката или штедилницата е запишана во судскиот регистар.

Член 119

Санација на банка или штедилница се извршува со:

- 1) дополнителна уплата на капитал;
- 2) делумен или целосен отпис на побарувањата кон банката или штедилницата;
- 3) преземање на потенцијалните загуби заедно со соодветниот дел на пасивата;
- 4) привремен или траен откуп на потенцијалните загуби;
- 5) преземање на банката или штедилницата во санација од страна на друга банка или штедилница;
- 6) откуп на сите акции или одреден број акции на банката или штедилницата во санација и
- 7) дополнително уплатување на капитал во банката или штедилницата која ја презема банката или штедилницата во санација.

Член 120

Република Македонија може да учествува во санација на банка со сопствени средства.

Средствата за санација на банка со кои учествува Република Македонија се водат кај санаторот, во рамки на посебен биланс.

Член 121

Република Македонија во санација на банка учествува преку Агенцијата на Република Македонија за санација на банка (во натамошниот текст: Агенција).

Санационата постапка на банка Агенцијата ја врши врз основа на програма за санација на банка, што ја донесува Владата на Република Македонија.

Член 122

Во санационата постапка санаторот ги презема следниве дејствија:

- 1) привремено или трајно ги откупува потенцијалните загуби;
- 2) ги презема потенцијалните загуби заедно со соодветниот дел на пасивата;
- 3) управува со трајно или привремено откупените потенцијални загуби;
- 4) управува со потенцијалните загуби што ги презел од банката или штедилницата во санација заедно со соодветниот дел на пасивата;
- 5) ги продава трајно откупените потенцијални загуби или потенцијалните загуби што ги презел заедно со соодветниот дел на пасивата.
- 6) дава кредити на банката или штедилницата во санација или на банката или штедилницата која ја презела;
- 7) дава гаранции за кредити одобрени на банката или штедилницата во санација;
- 8) откупува акции на банката или штедилницата во санација;
- 9) организира продажба на акции на банката или штедилницата во санација на други субјекти и
- 10) организира преземање на банка или штедилница во санација од страна на друга банка или штедилница наведена во одлуката на гувернерот на Народната банка за воведување на санациона постапка.

Член 123

Санаторот го остварува правото на управување и правото на добивка во банка или штедилница во санација сразмерно на својот дел во гарантниот капитал на таа банка или штедилница.

Член 124

Ако санаторот ги презема од банката или штедилницата во санација потенцијалните загуби заедно со соод-

ветниот дел на пасивата, односно трајно или привремено ги откупи потенцијалните загуби од банката или штедилницата во санација, за тоа ги известува должниците и доверителите на банката или штедилницата.

Член 125

Санаторот презема мерки потребни за реализација и продажба на откупените потенцијални загуби.

Средствата остварени со реализација и продажба на трајно откупените потенцијални загуби, се средства на санаторот, а средствата остварени со реализација и продажба на привремено откупените потенцијални загуби се средства на банката, односно штедилницата во санација.

Средствата со кои Република Македонија учествува во санација на банка, банката во санација е должна да и ги врати на Република Македонија од средствата остварени со продажба на трајно откупените потенцијални загуби.

Член 126

Ако не се продадат сите или определен број акции на банката или штедилницата во санација во согласност со одлуката за воведување на санациона постапка, Народната банка може да одлучи санација на банката или штедилницата да спроведе на друг начин или да донесе одлука за исполнување на условите за воведување сте-чајна постапка над банката или штедилницата.

3. Агенција на Република Македонија за санација на банка

Член 127

Агенцијата има својство на правно лице. Седиштето на Агенцијата е во Скопје.

Член 128

Со Агенцијата управува Управен одбор кој е составен од седум члена.

Со Агенцијата раководи директор.

Член 129

Членовите на Управниот одбор ги именува и разрешува Владата на Република Македонија за период од шест години и тоа: по двајца на предлог на гувернерот на Народната банка на Република Македонија и на предлог на министерот за финансии, а тројца од редот на стручни лица од областа на банкарството и финансии.

Со работата на Управниот одбор раководи претседател кого од членовите на Управниот одбор го именува Владата на Република Македонија за период од шест години.

Управниот одбор за својата работа одговара пред Владата на Република Македонија.

Член 130

Директорот раководи со работењето на Агенцијата и ја организира нејзината работа.

Директорот го именува и разрешува Владата на Република Македонија.

Член 131

За санација на банка Агенцијата обезбедува средства од буџетот на Републиката, кредити, издавање на обврзници, како и од приходите што ги остварува од своето работење.

Член 132

Агенцијата донесува статут со кој поблиску се уредува работењето и организацијата на Агенцијата.

Статутот на Агенцијата го донесува Управниот одбор на Агенцијата, во рок од 30 дена од денот на неговото конституирање.

На статутот на Агенцијата согласност дава Владата на Република Македонија.

Член 133

Владата на Република Македонија ги потврдува финансискиот план и годишната пресметка на Агенцијата.

Член 134

Агенцијата за својата работа, најмалку еднаш годишно, доставува извештај до Владата на Република Македонија.

4. Стечајна постапка

Член 135

Стечајна постапка се воведува во банка или штедилница кога гувернерот на Народната банка ќе утврди дека банката или штедилницата не е можно да се санира, односно санацијата не е економски оправдана.

Одлука за исполнување на условите за воведување на стечајна постапка донесува гувернерот на Народната банка.

Член 136

Предлог за донесување одлука за исполнување на условите за воведување на стечајна постапка можат да поднесат доверителите, основачите на банка или штедилница, носителот на платниот промет и Народната банка.

Врз основа на предлогот на став 1 од овој член, гувернерот на Народната банка може да ги воведат предсанационите мерки од член 109 на овој закон, да го одбие предлогот или да донесе одлука за исполнување на условите за воведување стечајна постапка.

Против одлуката за исполнување на условите за воведување стечајна постапка, банката или штедилницата или предлагачот од став 1 на овој член можат да поднесат жалба во рок од осум дена од нејзиното доставување. По жалбата одлучува Советот на Народната банка.

Ако жалбата од став 3 на овој член ја поднесува банка или штедилница, кон жалбата е должна да приложи документација со која се докажува дека не се исполнети пропишаните услови за стечај.

Член 137

Конечната одлука за утврдување на условите за спроведување на стечајната постапка над банката или штедилницата се доставува на банката или штедилницата над која се воведува стечајната постапка, на банката или штедилницата која ги презела работите со банкарските влогови, на носителот на платниот промет, на предлагачот од член 136 став 1 на овој закон и на судот при кој банката или штедилницата е запишана во судскиот регистар.

Член 138

Надлежниот суд донесува решение за воведување стечајна постапка најдоцна во рок од осум дена по приемот на конечната одлука од член 137 на овој закон.

Член 139

Банката или штедилницата во стечај и банката или штедилницата која ги презема нејзините работи се должни во рок од десет дена по објавувањето на огласот воведување на стечајната постапка во „Службен весник на Република Македонија“, записнички да ја утврдат состојбата на сите побарувања и обврски на банката или штедилницата во стечај на денот на донесу-

вањето на решението за воведување стечајна постапка и записниците да ги достават на Народната банка.

Записниците од став 1 на овој член Народната банка ги проверува и е должна да му ги достави на судот кој ја вовел стечајната постапка, најдоцна во рок од десет дена по приемот.

Член 140

Правните последици од воведувањето на стечајната постапка настануваат со денот кога на банката или штедилницата ќе и се достави решението на судот за воведување стечајна постапка, а се состојат во следново:

- 1) се активираат гаранциите за влогови во банката;
- 2) се активираат гаранциите на Народната банка и на Република Македонија за странски кредити;
- 3) побарувањата спрема банката или штедилницата чиј предмет се повремени давања, освен побарувањата на странски кредитори за кои се издадени гаранции на Народната банка и на Република Македонија, се претвораат во еднократни побарувања;
- 4) побарувањата на доверителите, освен побарувањата на странски кредитори за кои е издадена гаранција на Народната банка или на Република Македонија, се сметаат за пристигнати;
- 5) за паричните средства во благајната се намалуваат гаранциите за влогови во банката, и
- 6) трошоците на работењето на банката или штедилницата во стечај се покриваат на товар на авансот што стечајниот совет го бара од предлагачот на стечајот.

Член 141

Пред исплатата на доверителите, од стечајната маса се издвојува дел на средства за трошоци на постапката, вклучувајќи ги и трошоците на банката или штедилницата која ги презема работите со влоговите во банка од банката или штедилницата во стечај.

Член 142

Побарувањата на доверителите се исплатуваат од стечајната маса по следниов редослед:

- 1) побарувања по влогови во банката за кои гарантира Република Македонија или Народната банка;
- 2) побарувања на Народната банка;
- 3) побарувања на Фондот;
- 4) побарувања на доверителите кои не се осомничли, односно акционери на банката или штедилницата и
- 5) побарувања на основачите, односно акционерите на банката или штедилницата.

Член 143

Во стечајната постапка над банката или штедилницата се применуваат одредбите на законот со кој се уредува стечајот на претпријатијата, освен одредбите со кои се уредува присилното порамнување, доколку со овој закон поинаку не е определено.

5. Ликвидациона постапка

Член 144

Ликвидациона постапка во банката или штедилницата се воведува кога:

- основачите ќе донесат одлука за престанување на банката или штедилницата и
- Народната банка ќе ја одземе дозволата за основање и работење на банка или штедилница.

Член 145

Одлука за утврдување на условите за воведување ликвидациона постапка во банка или штедилница донесува гувернерот на Народната банка во случаите од член 144 на овој закон.

Против одлуката од став 1 на овој член може да се поднесе жалба до Советот на Народната банка, во рок од осум дена од приемот на одлуката.

Одлуката за утврдување на условите за воведување ликвидациона постапка во банка или штедилница ѝ се доставува на банката или штедилницата која ги презела работите на банката или штедилницата во ликвидација и на носителот на платниот промет, како и до надлежниот суд заради спроведување на ликвидационата постапка.

Член 146

Банката или штедилницата во ликвидација и банката или штедилницата која ги презема нејзините работи се должни во рок од десет дена по добивањето на одлуката за воведување ликвидациона постапка записнички да ја утврдат состојбата на сите побарувања и обврски и записниците да и ги достават на Народната банка.

Народната банка е должна да ги провери записниците од став 1 на овој член и да ги достави до надлежниот суд во рок од десет дена од приемот на записниците.

Член 147

Средствата што ќе останат по завршувањето на ликвидационата постапка се распоредуваат меѓу основачите, односно акционерите на банката или штедилницата, во согласност со одлуката за основање.

Член 148

Во ликвидационата постапка на банка или штедилница се применуваат одредбите на законот со кои се уредува ликвидационата постапка на претпријатијата, доколку со овој закон поинаку не е определено.

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 149

Со парична казна од 150 до 250 плати се казнува за стопански престап банка или штедилница ако:

- 1) започне со работа без да добие дозвола од Народната банка (член 12 став 1 и член 78 став 2);
- 2) се побара согласност од Народната банка за случаите предвидени со член 9 став 2 и член 16 став 1 на овој закон;
- 3) се извести Народната банка за случаите предвидени со член 17 на овој закон;
- 4) поединечните видови гарантен капитал и нивната висина не ги усогласи со пропишаните од страна на Народната банка (член 19 став 2 и член 79);
- 5) се усогласи со супервизорските стандарди утврдени од Народната банка (член 23);
- 6) не формира посебна резерва во висина и на начин пропишани од Народната банка (член 21);
- 7) обемот на своето работење не го врши во согласност со висината на гарантниот капитал (членови 22 и 80) и ако своето работење не го приспособи на одредбите на овој закон во утврдените рокови (член 156);
- 8) одобрува кредити во спротивност со членовите 24 ставови 1 и 2, 26, 86 и 91;
- 9) врши откуп на сопствени акции (член 24 став 3);
- 10) постапува спротивно на одредбите од член 28 на овој закон;
- 11) не ја одржува солвентноста и ликвидноста во работењето (член 29);
- 12) врши плаќања во спротивност со член 35 на овој закон;
- 13) не ги почитува одредбите на овој закон што се однесуваат на отворената девизна позиција (член 37);
- 14) врши работи за кои нема овластување од Народната банка (член 39 став 2);

15) врши работи за кои нема дозвола од Народната банка (членови 41 и 71);

16) на видно место во платно-исплатен простор не се истакнати условите за работење со штедните влогови (член 45);

17) не извршил осигурување на штедните влогови (член 46 став 1);

18) на член на управниот одбор се избере лице кое не смеє да биде член на управниот одбор (член 54);

19) издаде деловна тајна спротивно на членовите 73 и 74 од овој закон;

20) врши работи кои не се пропишани со членовите 85 и 90 на овој закон;

21) не уплатат дополнителни средства во Фондот (член 97-г став 4) и

22) штедилницата работи под називот банка (член 92).

Со парична казна од пет до десет плати ќе се казни и раководниот орган на банката или штедилницата и другите работници со посебни овластувања во банката или штедилницата кои ќе направат стопански престап од став 1 на овој член.

Раководниот орган на банката или штедилницата или другите работници со посебни овластувања во банката или штедилницата кои се осудени за стопански престап од став 1 точки од 6 до 13 на овој член, две години од правосилноста на пресудата не смеє да врши раководни должности во банка и штедилница.

Член 150

Со парична казна од 150 до 250 плати ќе се казни за стопански престап претпријатие, друго правно лице и државни органи ако за наплата на своите побарувања одбијат да примат чек издаден врз товар на тековна сметка на граѓаните (член 47 став 2).

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во претпријатието во друго правно лице и во државни органи со парична казна од пет до десет плати.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 151

Банките основани во Република Македонија до влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат со работа.

Усогласувањето на работењето на банките со одредбите на овој закон ќе се изврши во рок од две години од влегувањето во сила на овој закон.

Член 152

Другите финансиски организации регистрирани во Република Македонија до влегувањето во сила на овој закон, должни се да се пререгистрираат и да го усогласат своето работење со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од влегувањето во сила на овој закон.

Доколку не постапат согласно со став 1 на овој член по истекот на утврдениот рок, другите финансиски организации регистрирани во Република Македонија, престануваат со работа.

Член 153

Штедно-кредитните организации основани согласно со Законот за штедно-кредитните организации и за работењето со штедните влогови („Службен весник на СРМ“ број 22/78), престануваат со работа во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон и се бришат од судскиот регистар по службена должност доколку со закон поинаку не биде уредено.

Член 154

Деловните единици и филијалите на банките чие седиште е надвор од Република Македонија се должни

своето работење да го усогласат со одредбите на овој закон во рок од една година од влегувањето во сила на овој закон.

Член 155

Фондот од член 46 на овој закон банките и штедилниците се должни да го основаат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Доколку банките и штедилниците не го основаат Фондот во рокот од став 1 на овој член или не ги осигураат штедните влогови, Народната банка ќе го укине делот од дозволата за работа што се однесува на прибирање на штедни влогови и работа со тековни сметки на физички лица.

Член 156

Банките, штедилниците и Поштенската штедилница основани во Република Македонија до влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат со работа.

Усогласување на основањето и работењето на банките и штедилниците со одредбите на овој закон ќе се изврши најдоцна во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон, освен усогласување со одредбите на членовите 7, 84 и 89 од овој закон, кое ќе се изврши најдоцна во рок од пет години, во динамика што ќе ја утврди Народната банка.

Банките и штедилниците се должни да го усогласат обемот на своето работење по однос на гарантниот капитал на начин што:

– во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон гарантниот капитал да не биде помал од 6,70% од книговодствената вредност на ризично пондерираната актива и активните вонбилансни позиции;

– во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон гарантниот капитал да не биде помал од 7,15% од книговодствената вредност на ризично пондерираната актива и активните вонбилансни позиции;

– во рок од 18 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон гарантниот капитал да не биде помал од 7,60% од книговодствената вредност на ризично пондерираната актива и активните вонбилансни позиции и

– во рок од 24 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон гарантниот капитал да не биде помал од 8% од книговодствената вредност на ризично пондерираната актива и активните вонбилансни позиции.

Член 157

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, престанува да важи Законот за штедно-кредитните организации и за работење со штедните влогови („Службен весник на СРМ“ број 22/78), Законот за банките и другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“ број 10/89, 40/89, 87/89, 18/90 и 72/90), Законот за санација, стечај и ликвидација на банките и на другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“ број 84/89 и 63/90) и Законот за Агенцијата на Федерацијата за осигурување на депозитите и за санација на банките („Службен лист на СФРЈ“ број 84/89 и 63/90) престануваат да се применуваат на територијата на Република Македонија.

559.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 5 јуни 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО–ОХРИД

1. За членови на Комисијата за изготвување предлог за именување индивидуален работоводен орган на Фа-

култетот за туризам и угостителство – Охрид, се именуваат:

Бранирод Михајловски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Мирко Трипуновски, пратеник во Собранието на Република Македонија

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2125/1
5 јуни 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

560.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 5 јуни 1996 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО БИТОЛА

1. Се разрешува од функцијата судија на Окружниот суд во Битола.

Ристо Георгиевски, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2130/1
5 јуни 1996 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Пред овој суд тече постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Дивна Ханциска од Скопје, ул. „Столе Стојчев“ бр. 5/3-2, против тужениот Абдул Рауф Дарвиш од Сирија, сега со непознато место на живеење.

За привремен старател на тужениот со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје, бр. 3020-635 од 22.V.1996 година е поставен Горги Котев, адвокат од Скопје кој ќе го застапува тужениот до правосилното окончување на постапката или до негово јавување во судот.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, XVII. П. бр. 1534/96. (232)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје поведена е постапка од Невзат Али од Скопје за докажување на смртта на неговите родители Сакип Али роден 1915 година и Атице Али од с. Моране.

Се повикуваат Сакип Али и Атице Али доколку се живи како и други лица што знаат за нивниот живот да

се јават во судот во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок горе именуваните лица ќе се прогласат за умрени.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, ВПП. бр. 30/96. (223)

Пред овој суд се води постапка за сопственост по тужба на тужителката Зорка Коцевска против Коцевски Илија кој се наоѓа во СР Германија со непозната адреса.

Се повикува тужениот Коцевски Илија да се јави во рок од 10 дена по објавувањето на огласот во судот или достави податоци за неговото живеалиште. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи од редот на адвокатите ќе му постави привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси во предметниот спор.

Од Општинскиот суд Скопје II во Скопје, XIII.П.бр.1515/96. (227)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 230/96 од 22.V.1996 година према должникот АД „Промтекс“ – Прилеп, отвори стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Коста Споа, судија во Окружниот стопански суд во Битола, а за стечаен управник Спироспировски од Прилеп, ул. „Маршал Тито“ бр. 20/2.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријави таксирани со 600,00 денари судски такси во два примероци со докази, а должниците во истиот рок да ги измират своите обврски према должникот.

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи на 26.VI.1996 година во 10 часот во Окружниот стопански суд во Битола.

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 22.V.1996 година. Од Окружниот стопански суд во Битола. (1228)

Со решение Ст.бр. 161/95 од 29.V.1996 година на Окружниот стопански суд во Битола за в.д. директор кај должникот ОТП „Агропроммет“ – Струга е именуван Петар Жупановски, дипл. ек. од с. Ложани, Струга.

Со решение Ст.бр. 161/95 од 20.V.1996 година на Окружниот стопански суд во Битола претходно именуваниот в.д. директор Науме Балукоски, дип.ек. од Струга по негово барање е разрешен од должноста.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1229)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 235/96 од 29.IV.1996 година над ПП „Мелос“ – Прилеп, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1197)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 805/95-1 од 25.IX.1995 год. над ПП „Производ-Промет“ – Охрид, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1198)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 319/96 од 29.IV.1996 год. над ПП „ДЗС“ – Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1199)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 229/96 од 29.IV.1996 година над ПП „Бергамо Пром“ – Прилеп, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1200)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 259/96 од 29.IV.1996 година над ПП „Руби – Жак“ – Прилеп, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1201)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 277/96 од 29.IV.1996 година над ПП „Мен Атлантик“ – Прилеп, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1202)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 226/96 од 29.IV.1996 година над ПП „Ко-Компани“ – Прилеп, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1203)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 307/96 од 29.IV.1996 година над ПУ „Нела Промет“ – Охрид, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1204)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 355/96 од 29.IV.1996 година над ПП „МОДА ДОБИ“ – Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1205)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 328/96 од 29.IV.1996 година над ПП „ДИОР“ – Прилеп, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1206)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 265/96 од 29.IV.1996 година над ПП „ТИХОМИР ПРОМЕТ“ – Прилеп, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1207)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 331/96 од 29.IV.1996 година над ПП „Пулач Комерц“ – Прилеп, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1208)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 244/96 од 29.IV.1996 година над ПП „Теримскс“ – Охрид, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1209)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 289/96 од 29.IV.1996 година над ПП „Супер Промет“ – Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1210)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 271/96 од 29.IV.1996 година над ПП „Зочка Лес“ – Прилеп, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1211)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 223/96 од 29.IV.1996 година над ПП „Алпунто“ – Прилеп, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1212)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст.бр. 908/94 од 13.V.1996 година за ТП „Центроколонијал“ – Прилеп, Ст.бр. 485/95 од 15.IV.1996 година за ПП „Намест“ од Охрид и Ст.бр. 155/95 од 15.IV.1996 год. за ПП „Борник траде“ – Охрид, отворените стечајни постапки се заклучуваат.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1213)

Окружниот стопански суд во Битола, со решенијата Ст.бр. 56/96 од 16.V.1996 година за Фестивал „Охридски Трубадури“ – Охрид, Ст.бр. 161/96 од 06.V.1996 година за ТП „Додеде Комерц“ – Охрид, Л.бр. 93/96 од 17.IV.1996 за ПП „Трансилванија“ – Битола, Л.бр. 96/96 од 07.IV.1996 година за ПП „Вла-ма“ – Битола, Л.бр. 102/96 од 22.IV.1996 година, за ОП „Перун“, с. Витолинга, Л.бр. 105/96 од 17.IV.1996 год. за ПП „Цекин“ – с. Лопатица, Л.бр. 108/96 од 22.IV.1996 за ПП „Сцена мак“ – Битола, Л.бр. 111/96 од 26.IV.1996 год. за ПП „Силвер квин“ – Битола, Л.бр. 114/96 од 24.IV.1996 год. за ПП „Техномаркет“ – Прилеп, Л.бр. 117/96 од 07.V.1996 год. за СЗ „Среќна рака“ – с. Враништа, Л.бр. 120/96 од 07.V.1996 год. за ПП „Нони мак“ – Битола, Л.бр. 123/96 од 09.V.1996 за Претпријатието „Купури“ – Битола, Л.бр. 126/96 од 11.V.1996 год. за ОП „Стокоприлеп“ – Прилеп, Л.бр. 129/96 од 15.V.1996 год. за АД „Нипон“ – Битола, се отвораат стечајни односно ликвидациони постапки, но не се спроведуваат и се заклучуваат.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1214)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 1511/95 од 25.III.1996 е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство, туризам и угостителство „ПРО МАРКЕТИНГ“ од Скопје ул. „Драчевска“ бр. 121. За стечаен судија е одредена: Ружица Топличанска судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Александар Здравковски од Скопје, ул. „Драчевска“ бр. 141, телефон 591-253.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 15.V.1996 год. во 11,00 часот, соба бр. 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1254)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст.бр. 137/96 од 14.V.1996 год., е отворена стечајна постапка над должникот МК „Кратовчанка“ од Кратово ул. „Гоце Делчев“ бр. 8. За стечаен судија е одредена: Лилјана Савовска судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Лазаревски Павле од Кратово, ул. „Иван Андреев“ бр. 12, телефон 0901-81-142 дом. 81-240 сл.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 02.VII.1996 год. во 11,00 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1255)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1948/95 од 21. II. 1996 е отворена стечајна постапка над должникот П.Т.П. „ДИС-ЕФ“ од Скопје ул. „12 Македонска бригада“ бб.

За стечаен судија е одредена: Мирјана Немет судија при овој суд. За стечаен управник е одреден: Спиро Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109/3-34, телефон 418-628

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 03. VII. 1996 год. во 9 часот, соба бр. 83 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1256)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 559/96 од 20. V. 1996 е отворена стечајна постапка над должникот Ф-ка за црвен пипер „Црвен Пипер“ од Гевгелија булевар „Гевгелија“ бб.

За стечаен судија е одредена: Лилајна Саздовска, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден: Стоев Трајче, на работа при „Медицинскиот центар“ – Гевгелија.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 24. VI. 1996 год. во 9 часот, соба бр. 53-а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1263)

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка со решенија и тоа: Ст. бр. 230/94 над ППС „Кис“, с. Оравница – Радовиш, Ст. бр. 310/94 над ПТ „Дамед“ – Радовиш, Ст. бр. 422/95 над ПТ „Каблана“ – Струмица, Ст. бр. 470/95 над ПТ „Автокомерц“ – Штип, Стр. бр. 675/95 над ПТ „Џиба-Комерц“ – Свети Николе, поради немање на имот. По правосилноста на решенијата, горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1266)

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка со решенија и тоа: Ст. бр. 758/95 над ПП „Пане-М“ – Штип, Стр. бр. 89/96 над ППС „Сигма“ – Штип, Ст. бр. 185/96 над ППС „Стефан“ – Свети Николе, Стр. бр. 197/96 над ПТУ „Антропродукт“ – Струмица, поради немање на имот. По правосилноста на решението, горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1267)

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка со решенија и тоа: Ст. бр. 474/94 над ПП „Јагуар“ – Струмица, Ст. бр. 174/95 над ПП „Благо-промет“ – Струмица, Ст. бр. 182/95 над ПП „Прехрана“ – с. Секиринк – Струмица, Ст. бр. 222/95 над ФК „Победа Стево Комерц“ – с. Дабиле – Струмица, Ст. бр. 234/95 над ППС „Цвет“ – Струмица, поради немање на имот. По правосилноста на решенијата, горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1269)

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка со решенија и тоа: Ст. бр. 258/95 над ПП „Трезор“ – с. Граданаорци – Струмица, Ст. бр. 354/95 над ППС „ДО-ВЕ-ЈАР“ – Струмица, Ст. бр. 450/95 над ПП „Таско“, с. Сушево – Струмица, Ст. бр. 454/95 над ПП „Батиса“ – Штип, Ст. бр. 462/95 над ПТП „Мито-промет“ – Струмица, поради немање на имот. По правосилноста на решенијата, горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1270)

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка со решенијата и тоа: Ст. бр. 490/95 над СЗ „Триор“ – с. Ново Село, Ст. бр. 494/95 над ПП „Софи-2“ – Струмица, Ст. бр. 502/95 над ЗПЗ „Муртичанка“, с. Муртино, Ст. бр. 526/95 над ПП „Уник-комерц“ – Пехчево, Ст. бр. 554/95 над ПП „Икс-Комерц“ – Струмица, поради немање на имот. По правосилноста на решенијата, горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1271)

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка со решенија и тоа: Ст. бр. 558/95 над ППС „Газпромет“, с. Оравница – Радовиш, Ст. бр. 566/95 над ПП „Валентино“ – Струмица, Ст. бр. 574/95 над ППС „Надеж“ – с. Русиново – Берово, Ст. бр. 582/95 над ПП „Јутокомерц“ – Радовиш, Ст. бр. 606/95 над УТППС „Стришани“ –

Кочани, поради немање на имот. По правосилноста на решенијата, горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1272)

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка со решенија и тоа: Ст. бр. 626/95 над ППС „Виса“ – Свети Николе, Ст. бр. 634/95 над ПП „Вит-пром“ с. Чешиново, Ст. бр. 638/95 над ППС „Цар“ – Кочани, Ст. бр. 642/95 над ППС „Мак-ром-мг“ – Кочани, Ст. бр. 654/95 над ППС „Алпија“ – Струмица, поради немање на имот. По правосилноста на решенијата, горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1273)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи ликвидационата постапка со решенија и тоа: Л. бр. 36/96 над ПП „Економ“ – Струмица, Л. бр. 95/95 над ППС „Јанис“ – Штип, Л. бр. 4/96 над ПП „Амазон“ – с. Босилово – Струмица, Л. бр. 8/96 над ППС „Компроб“ – Пробиштип, Л. бр. 52/96 над ППС „Гама“ – Штип, поради немање на имот. По правосилноста на решенијата, горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1268)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 505/96 од 24. V. 1996 година е отворена ликвидационата постапка над должникот ППП „ДИП ТРЕЈД“ експорт-импорт – ДОО, со жиро сметка 40100-601-295628 од Скопје ул. „Срејко Пужалка“ бр. 83-б.

За ликвидационен управник е одреден: Боро Ташулов од Скопје, ул. „Милан Михајловик“ бр. 35-б, телефон 201-918.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 24. VI. 1996 година, во 8.30 часот, соба бр. 53-а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1237)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 539/96 од 22. V. 1996 година, е отворена ликвидационата постапка над должникот Биро за шпедиција, консалтинг и услуги „Арамис“ од Скопје ул. „670“ бр. 16-2/1.

За ликвидационен управник е одреден: Галина Стојановска од Скопје.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 24. VI. 1996 година, во 8 часот, соба бр. 83 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1238)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 460 од 13. V. 1996 е отворена ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги, туризам, трговија на големо и мало, увоз-извоз „Д-М Травел Траде Компани“ ДОО – Скопје од Скопје, ул. „Волгоградска“ бр. 19/6-3, со жиро сметка 40120-601-276195.

За ликвидационен управник е одредена: Славница Котевска од Скопје, ул. „Никола Паранунов“ бр. 2/24, Карпош IV, телефон 255-542

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 10. VI. 1996 година во 11.10 часот, соба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1220)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 221/96 од 07. III. 1996 е отворена ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија „Крипто“ ДОО од Скопје, ул. „Кузман Јосифовски – Питу“ бр. 26-2/13, бр. на жиро сметка 40100-601-279300.

За ликвидационен управник е одредена Славница Котевска од Скопје, ул. „Никола Паранунов“ бр. 2/24, телефон 255-542

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 10. VI. 1996 година во 10.00 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1221)

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 28.VI.1996 година во 9 часот, соба бр. 53-а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1251)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 537/96 од 29.V.1996 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија „МИ-НЧ“ од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 53/13, жиро сметка бр. 40100-601-71869.

За ликвидационен управник е одреден Спирос Митревски од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 05.VII.1996 година во 9 часот, соба бр. 53-а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1252)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 520/96 од 28.V.1996 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско услужно претпријатие на големо и мало „Сивекс“ д.о.о. експорт-импорт - Скопје, од Скопје ул. „Анакарска“ бр. 23.

За ликвидационен управник е одреден Владо Стефановски од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 37, телефон 227-300.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 05.VII.1996 година во 9 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1253)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 523/96 од 27.V.1996 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „Скомак“ ДОО увоз-извоз со жиро сметка 40100-601-135586 од Скопје ул. „Даме Груев“ бр. 7/8-13.

За ликвидационен управник е одредена Снежана Стојановска од Скопје ул. „Емил Зола“ бр. 16, телефон 233-035.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 02.VII.1996 година во 11,20 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1260)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 558/96 од е отворена ликвидациона постапка над должникот ПУП „КОКО“ со жиро сметка 40100-601-174672, од Скопје ул. с. Буковци.

За ликвидационен управник е одреден Петров Ефтим од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 08.VII.1996 година во 8,00 часот, соба бр. 83 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1262)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 535/96 од 29.V.1996 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Општествено претпријатие за трговија, меѓународна и внатрешна шедидија и туризам „ДТС-Трговина ДОО - со жиро сметка 40100-601-84650 од Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4.

За ликвидационен управник е одреден Јонче Трпевски од Скопје ул. „Пелистерска“ бр. 2-1/6, телефон 255-139.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 09.VII.1996 година во 10,50 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1261)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Л.бр. 18/96 од 26.II.1996 година, е заклучена ликвидациона постапка над ТП „Абракас“ - Струмица, поради немање на имот.

По правосилното на решението, ТП „Абракас“ - Струмица ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопански суд на Македонија - Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1191)

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 119/96 од 06.V.1996 година, над ПП „ДЕЈ“ - Битола, отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1185)

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 113/96 од 07.V.1996 година над ПП „ЗО-ТРА“ - Прилеп отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1186)

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 125/96 од 13.V.1996 година над ПП „Стојковски“ - с. Крвари-Битола, отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1187)

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 74/96 и 80/96 од 30.IV.1996 година над ПТП „Сек-Компани“ - Охрид отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1188)

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 122/96 од 08.V.1996 година, над ПТП „Корона“ - Битола, отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1189)

Окружниот стопански суд во Битола со решението РЛ. бр. 107/96 од 17.IV.1996 година над ПП „Анпадо“ - Битола, отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1190)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решението Л. бр. 131/94 се заклучува постапката за ликвидација на должникот „Еуропливост банка“ АД - Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1227)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Л.бр. 10/96 од 20.II.1996 година, е заклучена ликвидационата постапка над СЗ - „Новоградба“ - Радовиш, со решението Л.бр. 19/96 од 01.III.1996 година е заклучена ликвидационата постапка над ППС „Национал“ - Струмица, со решение Л.бр. 39/96 од 29.IV.1996 година, е заклучена ликвидационата постапка над ПТП „Розе“ - Струмица, со решението Л.бр. 51/96 од 15.V.1996 година, е заклучена ликвидационата постапка над ПТП „Елзис“ - Струмица со решение Л.бр. 98/95 од 22.I.1996 година, е заклучена ликвидационата постапка над ТППС „Вита - Ел“ - Струмица, поради немање на имот.

По правосилноста на предходно спомнатите решенија овие претпријатија ќе се бришат од регистарот на претпријатијата.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1265)

Ликвидациониот совет при Окружниот стопански суд во Штип, објавува дека со решението на советот Л. бр. 82/95 од 27.V.1996 година, е одлучено да се отвори постапка за ликвидација над Приватното занаетничко претпријатие „ГМ Опел Дончо“ увоз-извоз П.О. - с. Мокрино, Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува туку да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат решението во рок од 15 дена по објавувањето на истото во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението ПЗП „ГМ Опел Дончо“ - с. Мокрино ќе се брише од регистарот на стопанските организации.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1274)

Со решението Л.бр. 7/96 од 22.II.1996 година, е заклучена ликвидационата постапка над ДОО „МБ Лимитед Компани“, с. Дабице, Струмица, со решението Л.бр. 11/96 од 20.II.1996 година, е заклучена ликвидационата постапка над ДОО „Екхипорт“-Струмица, со решението Л.бр. 27/96 од 29.IV.1996 година, е заклучена ликвидационата постапка над ПТУТ „Наком Промет“ - Струмица, со решението Л.бр. 31/96 од 15.V.1996 година, е заклучена ликвидационата постапка над ТП „Палама 90“ - Струмица, со решението Л.бр. 43/96 од 17.IV.1996 година, е заклучена ликвидационата постапка над ППС „Несмар“ - Штип, со решението Л.бр. 55/96 од 24.V.1996 година, е заклучена ликвидационата постапка над ПТП „Лоел Компани“ - Струмица, поради немање на имот.

По правосилноста на претходно спомнатите решенија, овие претпријатија ќе се бришат од регистарот на претпријатијата.

Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (1275)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 276/96 од 23.III.1996 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на мало „ГОР“–КОМЕРЦ Ц.О. експорт-импорт од Куманово со жиро сметка 40900-601-22699 при ЗПП – Филијала Куманово.

За ликвидационен управник е одреден: Дабески Жарко од Скопје, ул. „Скупи 6“ бр. 23.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 5.VII.1996 година, во 8,10 часот соба бр. 58 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје (1235)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 557/96 од 30.V.1996 е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост за трговија на големо и мало увоз-извоз „ЈУ–ДРА Перистил“ Ц.О., со жиро сметка бр. 40100-601-66713 од Скопје ул. „Гоце Делчев“ бр. 6.

За ликвидационен управник е одреден: Мирјана Димитровска од Скопје ул. „Вангел Тодоровски“ бр. 5/8, телефон 416-951.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 1.VII.1996 година, во 9,00 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1236)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 532/96 од 23.V.1996 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, угостителско, услужно претпријатие „Бањица Комерц“ д.о.о. експорт-импорт Гостивар, ул. „Сретко Крстевски“ бр. 3.

За ликвидационен управник е одреден: Драган Величковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“, бр. 9/10, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 10.VII.1996 година, во 9 часот, соба бр. 53-а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1222)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 528/96 од 24.V.1996 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало, извоз-увоз, инженеринг и интелектуални производни услуги „Сокан“ ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. „Братфорска“ бр. 1-1/2-а.

За ликвидационен управник е одреден: Драган Величковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“, бр. 9/10, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 10.VII.1996 година, во 8 часот, соба бр. 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1223)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 464/96 од 09.V.1996 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија „Видра Комерц“ увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. „АСНОМ“ бр. 26/II-3.

За ликвидационен управник е одреден: Драган Величковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“, бр. 9/10, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 03.VI.1996 година, во 8 часот, соба бр. 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1224)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 529/96 од 24.V.1996 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија „Ско-Трејд“, експорт импорт д.о.о. од Скопје, ул. „Димо Хаџидимов“ бр. 189.

За ликвидационен управник е одреден: Драган Величковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“, бр. 9/10, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 10.VII.1996 година, во 9 часот, соба бр. 53-а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1225)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 533/96 од 23.V.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги „Перлини“, експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. „Иван Мештровиќ“ бр. 11.

За ликвидационен управник е одреден: Драган Величковски од Скопје, ул. „Крсте Мисирков“, бр. 9/10, телефон 234-487.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 10.VII.1996 година, во 9 часот, соба бр. 53-а во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1226)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 516/96 од 27.V.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие „Експортер“, д.о.о. експорт-импорт од Скопје, бул. „АСНОМ“, бр. 10/1-4.

За ликвидационен управник е одреден: Љубомир Крстевски од Скопје, ул. „Теодосие Синаетски“, бр. 20, телефон 248-193.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 28.VI.1996 година, во 8 часот, соба бр. 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1232)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 515/96 од 27.V.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги „Долар“, експорт-импорт од Скопје, бул. „Јане Сандански“, бр. 92.

За ликвидационен управник е одреден: Љубомир Крстевски од Скопје, ул. „Теодосие Синаетски“, бр. 20, телефон 248-193.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 28.VI.1996 година, во 8,15 часот, соба бр. 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1233)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 514/96 од 23.V.1996 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало „Франц Комерц“, ц.о. од Куманово, ул. „1“, бр. 185.

За ликвидационен управник е одреден: Трајко Цаневски од Куманово, ул. „11 Ноември“, бр. 48, телефон 26-874.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето во „Службен весник на РМ“, до ликвидациониот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.VI.1996 година, во 11,00 часот, соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1234)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат под назив: Претпријатие за промет на големо и мало, посредување, застапување и услуги „ВИТКОМ“ Ц.О. Скопје. (2576)

Тркалезен печат под назив: „БЦС“ експорт-импорт ДОО Скопје, Претпријатие за производство промет и одржување на сметачка опрема. (2577)

Тркалезен печат со следната содржина: Куќен совет на згради на бул. „Јане Сандански“ 74-Скопје. (2579)

Тркалезен печат со следната содржина: Авто мото сојуз на Македонија-Скопје со амблем во средината АМС - Македонија бр. 56 (2580)

Печат и штембил со следната содржина: Претпријатие за градежништво и трговија „ТИВА-КОМЕРЦ“ увоз - ц.о. Скопје. (2527)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош на име Митев Ѓорѓи бул. „Александар Македонски“ 3/2/4, Радовиш (2581)

Пасош бр. 0095260 издаден од УВР Прилеп на име Димоски Сашо ул. „Ило Попадинец“ 13, Прилеп. (2582)

Пасош бр. 038753 издаден од ОВР Дебар на име Качалинику Илми ул. „Скопска“ бб. Дебар. (2583)

Пасош бр. 0383780 издаден од УВР Прилеп на име Сулејманоски Исмаил с. Канатларци - Прилеп. (2584)

Пасош на име Мухамед Малиќи ул. „Бајрам Шабани“ 30, Куманово. (2585)

Пасош на име Петровиќ Добрица с. Матејче, Куманово. (2586)

Пасош бр. 813908/95 издаден од УВР Скопје на име Ремзи Шабан ул. „Рифат Бурцевик“ бр. 57, Скопје. (2587)

Пасош бр. 792978/95 издаден од УВР Скопје на име Нерман Алими с. Арачиново, Скопје. (2588)

Пасош бр. 793179/95 издаден од УВР Скопје на име Вебије Алими с. Арачиново, Скопје. (2589)

Пасош на име Незировски Кенан ул. „Тошо Даскало“ 39, Битола. (2578-а)

Пасош бр. 233165 издаден од УВР Тетово на име Незири Локман ул. „Питу Гули“ 85, Тетово. (2560-а)

Пасош бр. 0656491 издаден од ОВР Берово на име Чучурски Дарко Берово. (2559-а)

Пасош бр. 0515093 издаден од УВР Тетово на име Јовановски Стеван с. Брвеница. (2561-а)

Пасош бр. 0004612 издаден од ОВР Пробиштип на име Јаневски Ацо ул. „4 април“ бр. 12, Пробиштип. (2433-а)

Пасош бр. 052973 издаден од ОВР Дебар на име Муча Арбер, Дебар. (2590-а)

Пасош бр. 0276345 на име Малешевски Никола ул. „Вера Јошиќ“ бр. 62 Делчево. (2591-а)

Свидетелство од II година издадено од Периодично училиште „Перо Наков“ економска струка Куманово на име Богдановиќ Јелена ул. „Никшичка“ 3-1/9, Куманово. (2592-а)

Чекови бр. 516820, 516821, 516825, 430212 на партија 8/24 на име Марија Јорданова, Радовиш. (2579)

Чековна книшка бр. 2827/78 и чекови бр. 01216208, 01216209, 01283841, 01283843, 01283844, 12383845, 01283846, 01283847, 01283848, 01283849, 01283850 на име Гркова Даница, ул. „Ѓорѓи Петров“ бр. 30/11, Штип. (2603)

Пасош бр. 191774 на име Амети Бехар, с. Чегране, Гостивар. (2604)

Пасош бр. 0271740 издаден од ОВР Дебар на име Рената Шемсиу, ул. „Велко Влаховиќ“ 14, Дебар. (2605)

Пасош бр. 346510 издаден од УВР Куманово на име Шабан Мусљиџи, с. Лојане, Куманово. (2606)

Пасош бр. 0579841 на име Ефтимов Ристе, „Кеј на револуцијата“ бр. 1/1, Кочани (2607)

Пасош бр. 61692 на име Мурати Мумин, с. Извор, Куманово. (2608)

Пасош на име Пејоска Нада, ул. „Мире Луимоски“ бр. 46, Прилеп. (2609)

Пасош на име Зекири Адем, с. Камењане, Тетово. (2610)

Пасош бр. 774961 на име Стојмснова Ратка, ул. „Андо Шурков“ бр. 1, Т. Велес, (2611)

Пасош бр. 0137701 издаден од ОВР Дебар на име Зибер Фида, ул. „15 Корпус“ бр. 34, Дебар. (2612)

Пасош на име Митевска Лилјана, Куманово. (2613)
Пасош бр. 004355 на име Мурати Зибер, с. Неготино, Гостивар. (2614)

Пасош бр. 0465923 издаден од УВР Прилеп на име Ванчева Роза, ул. „Борка Лопач“ бр. 48, Прилеп. (2615)

Пасош бр. 0465603 издаден од УВР Прилеп на име Цетковска Зана, ул. „Пиринска“ 84, Прилеп. (2616)

Пасош бр. 595543 на име Аљија Метасин, с. Градец, Гостивар. (2618)

Пасош бр. 05462295 издаден од ОВР Радовиш на име Јусуфова Атице, с. Топлица, Радовиш. (2619)

Пасош бр. 0084397 издаден од УВР Тетово на име Бакија Фелек, с. Требош, Тетово. (2620)

Пасош бр. 0235152 издаден од ОВР Дебар на име Лата Талат, ул. „8 Септември“ бр. 49, Дебар. (2621)

Пасош бр. 0275196 издаден од УВР Кочани на име Стојанов Миле, нас. „Оризари“, Кочани. (2622)

Пасош бр. 584059 издаден од УВР Гостивар, на име Сулејмани Хајредин с. Форино, Гостивар. (2623)

Пасош бр. 093651 на име Алими Абдулкерим, с. Топлица, Гостивар. (2624)

Пасош бр. 230469 на име Јашари Беким, с. Сенокос, Гостивар. (2625)

Пасош на име Јонузи Фекрије, ул. „200“ бр. 15, Гостивар. (2626)

Пасош на име Љума Ешреф, ул. „Ј. Златановски“ бр. 28, Тетово (2627)

Пасош на име Дардовски Лулзим, с. Бистрица, Битола. (2628)

Пасош бр. 412281 на име Муртезани Шабан, с. Кишна Лоза, Св. Николе. (2629)

Пасош бр. 569832 на име Мусов Муса, с. Сливник, Т. Велес. (2630)

Пасош на име Ерол Салих, ул. „Ж.Ј. Шпанац“ 3/14, Битола. (2631)

Пасош на име Кофчегарски Роберт, ул. „ЈНА“ бр. 8/10, Битола. (2632)

Потврда за упис на 10.580 обични акции, издадена од Балканска банка АД Скопје на 14.VI.1995 година, запишана во акционерската книга на банката бр. 1 на име Васил Марковски во вредност од 21.159.620,00 денари, Виена. (2645)

Пасош бр. 0615805 издаден од УВР Охрид на име Сида Сиднете, ул. „Абас Емин“ бр. 128, Охрид. (2632-а)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93), Земјоделска задруга „Црвена Звезда“, с. Јосифово - Валандово објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА

1. 33 „Црвена Звезда“ с. Јосифово ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници-државјани на Република Македонија да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

4. Своите побарувања барателите ги доставуваат истовремено до 33 „Црвена Звезда“ – с. Јосифово и Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ул. „Илинденска“ бб – Скопје.

(1278)

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, АД „Интер-прогрес“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 24.05.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Никола Вапцаров“ 2/4 во време од 12 до 14 часот.

(1279)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, „КЕН“ – Куманово

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 24.05.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: пренесување на остатокот на општествениот капитал на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „11 Октомври“ бр. 93, Куманово во време од 8 до 14 часот.

(1280)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, АД „Мак-промет“ – Штип

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 24.05.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на остатокот резервиран општествен капитал и предавање на останатиот општествен капитал на Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Брегалничка“ бб во време од 07 до 14 часот.

(1281)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Факом“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 24.05.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Александар Македонски“ б.б. во време од 7 до 14,30 часот.

(1277)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, АД „КРУНА-ДРИЛ“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 24.05.1996 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Бихачка бр. 6“ во време од 08 до 14 часот.

(1282)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Економскиот факултет во Скопје

објавува

ЈАВЕН ПОВИК**ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА ПОПРАВКА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА САНИТАРНИТЕ ЈАЗЛИ НА ФАКУЛТЕТОТ**

Понудите се доставуваат до Економскиот факултет во Скопје Бул. „Крсте Мисирков“ бб во рок од 5 дена од денот на објавувањето на овој повик.

Поблиски информации можат да се добијат на Факултетот од 8,00 до 14,00 часот.

Врз основа на член 8 од Одлуката за трансформација на Акционерското друштво „ЦЕНТРО“ – Скопје, Упатството за начинот на остварување на одлуките за трансформација на претпријатијата со општествен капитал-по модели за трансформација, и член 65 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, Управниот одбор објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ ЗАРАДИ ДОПОЛНИТЕЛНО ВЛОЖУВАЊЕ

1. Акциите за дополнително вложување ги издава Т. П. „ЦЕНТРО“ А. Д. – Скопје.

2. Основната главница на друштвото изнесува 30.154.174 ДЕМ.

3. Дополнителното вложување изнесува 4.700.000 ДЕМ или 15.58% од основната главница на друштвото која што ќе се зголеми на износ од 34.854.174 ДЕМ.

4. Претпријатието издава вкупно 348.542 акции, од кои:

– 49.362 интерни акции, кои ќе бидат претворени во обични акции кои ги поседуваат вработените, што претставува 14,16% од главницата на друштвото;

– 47.000 обични акции кои ќе бидат издадени на лицата кои ќе извршат дополнително вложување, што претставува 13,48% од главницата на друштвото;

– 111.617 обични акции кои ќе бидат издадени на лицата кои ќе извршат претворање на побарувањата во траен влог во Друштвото, што претставува 32,02% од главницата на друштвото;

– 37.865 обични акции за резервираниот капитал за попустот на запишаните неотплатени интерни акции, што претставува 10,86%;

– 43.217 обични акции кои ќе бидат издадени на лицата за кои е извршена резервација на капитал за попуст на запишаните акции, што претставува 12,40%;

– 8.905 приоритетни акции кои ќе бидат издадени бесплатно на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, што претставува 2,25% од главницата на друштвото;

– 50.462 приоритетни акции кои ќе бидат издадени на Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, што претставува 14,39% од главницата на друштвото;

– 114 обични акции за трајни влогови на поранешни правни лица, што претставува 0,03%.

5. Акциите се издаваат со номинална вредност од 100 ДЕМ за една акција кои изразени во денари изнесуваат 2.649,43 за 1 ДЕМ.

6. Потенцијалните инвеститори се должни да поднесат програма за развој на А. Д. ЦЕНТРО, која треба да биде во согласност со Упатството за начинот на остварување на одлуките за трансформација на претпријатијата со општествен капитал-по модели за трансформација.

7. Право на учество на јавниот повик имаат сите правни и физички лица, домашни и странски лица.

Понудите се примаат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој повик.

8. Понудите за купување акции заради дополнително вложување се доставуваат во затворени плика до Т. П. ЦЕНТРО А. Д. на адреса ул. „Босна и Херцеговина“ бб во Скопје, и до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал. На плика треба да се стави назнака „понуѓа“, името на претпријатието кое бара дополнителен капитал, името на инвеститорот и неговата адреса.

9. Доколку на јавниот повик се јави повеќе од еден понудувач, понудите ќе се вреднуваат според тоа дали се исполнети законските одредби, елементите од Упатството и критериумите за оценка на понудите.

10. Претпријатието во рок од 8 дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда ќе достави извештај до Агенцијата за текот на спроведувањето на постапката на прибирање и отварање на понудите за дополнително вложување, како и за донесената одлука за прифаќање на понудата на најповолниот инвеститор. Истовремено претпријатието ќе ги информира и учесниците за изборот на најповолна понуда.

11. Начинот на плаќање се регулира со посебен договор за продажба на акции заради дополнително вложување во согласност со понудената програма за развој.

12. Агенцијата подготвува информативен пакет кој се продава на заинтересираните учесници во просториите на Агенцијата.

13. Сите заинтересирани можат да извршат увид во документацијата што е од значење за купување на акциите заради дополнително вложување од Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и од самото претпријатието.

Увидот се врши од денот на објавувањето на овој јавен повик во просториите на Т. П. ЦЕНТРО А. Д. од Скопје, на ул. „Босна и Херцеговина“ бр. бб, секој работен ден од 9-15 часот.

Поблиски информации за другите услови под кои се продаваат акциите и за начинот на спроведувањето на овој јавен повик, можат да се добијат од Комисијата за спроведување на јавниот повик во просторите на ЦЕНТРО во Скопје секој ден од 10-14 часот, или на телефон 612-390.

АДМС. „ТЕХНОМОНТАЖА“ Струмица, објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И КУПУВАЊЕ НА УДЕЛИ

1. Уделите ги издава АДМС. „ТЕХНОМОНТАЖА“ Струмица врз основа на решението бр. 05-230/116 од 25.04.1996 година, издадено од Комисијата на Владата на Р. Македонија, за трансформација на претпријатието со општествен капитал.

2. Основна дејност на друштвото е завршни и занаетчишки работи во градежништвото.

3. Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши преку откуп од страна на вработените.

4. Вкупната вредност на уделите за купување изнесува 31.598 Дем во денарска противвредност на денот на плаќањето според официјалниот курс на НБМ).

– Најнискиот удел што може да биде купен изнесува 100 Дем.

– Вкупната вредност на уделите што се купуваат со попуст изнесува 16.898 Дем со грејс период од две години и рок на отплата од пет години.

– Вкупната вредност на уделите што се купуваат без попуст изнесува 14.700 Дем.

– Рок на запишување на уделите изнесува 30 дена од денот на објавување на повикот.

5. Право на запишување и купување на удели без попуст имаат сите вработени во претпријатието, а право на запишување и купување на акции со попуст имаат оние лица кои во АДМС. „ТЕХНОМОНТАЖА“ Струмица имаат најмалку две години работен стаж пред донесување на Одлуката за трансформација.

6. Запишувањето на уделите ќе се врши со изјава што се добива во претпријатието.

7. Изјавите за запишување на уделите во писмена форма се доставуваат до АДМС. „ТЕХНОМОНТАЖА“ Струмица.

Врз основа на член 17 од Одлуката за трансформација на општественото претпријатие ПОС „Исхрана“ – Радовиш, Упатството за начинот на остварување на одлуките за трансформација на претпријатијата со општествен капитал по модели за трансформација и член 26 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ПОС „Исхрана“ – Радовиш објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ СО ПОПУСТ

1. Акциите ги издава ПОС „Исхрана“ – Радовиш, ул. Индустриска бб – Радовиш.
2. Врз основа на проценетата вредност на општествениот капитал што подлежи на приватизација со актите за трансформација на претпријатието кој изнесува 738.100 ДМ се издаваат 7.381,00 обични акции од кои 30% од вредноста на вкупните акции со попуст од 221.500 ДМ или 2215 акции.
3. Вредноста на една акција изнесува 100 ДМ.
4. 30% од вредноста на вкупните акции во износ од 221.500 ДМ или 2215 акции, можат да се купат по повластени услови при што основниот попуст е 30% од номиналната вредност на акциите зголемен за 1% за секоја година работен стаж во претпријатието. Во согласност со закажаните прописи и упатството за начинот за остварување на одлуката за трансформација на претпријатието со општествен капитал, право да купат акции со попуст имаат вработените во претпријатието, лицата чиј работен однос престанал во претпријатието и во него непрекинато работеле најмалку 2 години како и пензионерите работници кои во претпријатието работеле најмалку 2 год. Акциите купени со попуст можат да се отплатуваат во рок од 5 години со грејс период од 2 години. Правото на купување акции со попуст може да се остварува во рок од 21 ден од почетокот на продажбата на акциите.
5. Понудите се доставуваат во претпријатието и агенцијата. Понудите се доставуваат на изготвен образец – изјава, што може да се добие во службата на претпријатието.
6. Рокот за поднесување на понудата ќе трае 21 ден од денот на објавувањето на Јавниот повик.
7. Секој заинтересиран може да изврши увид во Одлуката за трансформација на претпријатието, по објавувањето на овој повик во сите работни денови од 8 до 15 часот по претходни најави.
8. Имателот на акцијата има право на дел од остварената добивка дивиденда, право на глас во Собранието на Друштвото, избор во органите на управување и други права во согласност со законот.
9. Поблиски информации за условите под кои се продаваат акциите, како и за начинот на продажбата, можат да се добијат во дирекцијата на ПОС „Исхрана“ на ул. „Индустриска“ бб секој ден од 8-15 часот или на телефон 61-391 и 61-287.

ЈП – ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА

ЈАВЕН ПОВИК БР. 1

1. Нарачател на повикот е Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“, 11 Октомври бр. 9, Скопје.
2. Постапката на повикот се спроведува согласно Уредбата за јавни нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96).
3. Предмет на нарачката е:

- 3.1. Ископ, утовар, транспорт и растурање на жаловина во количина од 174.000 м³ за РЕК „Осломеј“.
- 3.2. Ископот е сивомаслинеста глина на растојание од 1500 до 4000 м.
- 3.3. Рок на извршување на нарачката е 30 дена од потпишување на договорот.
4. Понудувачите при доставување на понудите треба да се придржуваат на Уредбата за јавни нарачки за начинот на доставување на понудите („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), член 27, 28, 58, 59.
5. Рок на доставување на понудите е 7 (седум) дена од објавувањето во „Службен весник на РМ“.
6. Понудите треба да се доставуваат на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македонија“ Погон РЕК „Осломеј“ (Комисија за јавни нарачки) – Кичево.
7. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 20.06.1996 година во 10 ч. во РЕК „Осломеј“ – Кичево во присуство на понудувачите.

ЈАВЕН ПОВИК БР. 2

1. Нарачател на повикот е Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“, 11 Октомври бр. 9 – Скопје.
2. Постапката на повикот се спроведува согласно Уредбата за јавни нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96).
3. Предмет на нарачката е:
 - 3.1. Напонски стабилизатор, 3x380V ± 0,1%, 50 Hz ± 2%, 3, 6KVA за ± 10% од номиналниот напон, COSφ = 1...0,3 IND, напојување 3X380/220V, 50 Hz
 - 3.2. Еталонски мерач на грешка класа 0,001; за 1 и 5 А, 50 Hz 3x100/√3/100V напојување 3x220V/380V, за испитување не едновремено на 5 (пет) броила (со 5 влеза).
 Нарачката е за Службата за мерење и тарифи која се наоѓа во Стручните служби на Јавното претпријатие.
4. Во понудата треба да се даде следното: единечните цени на нарачката, царината и царинските давачки, транспортот и данокот на промет треба да се изразат поединечно вон единечните цени, начинот на плаќање, рок на испорака.
 - Потекло на стоката да е од Искра-Крањ, Словенија.
5. Понудувачите при доставување на понудите треба да се придржуваат на Уредбата за јавни нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), член 27, 28, 58, 59, 60, за начинот на доставување на понуди.
6. Рок на доставување на понудите е осум дена од објавувањето во „Службен весник на РМ“.
7. Понудите треба да се достават на следната адреса: ЈП „Електростопанство на Македонија“ (Комисија за јавни нарачки) „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното претпријатие за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија „Електростопанство на Македонија“ објавува

ЈАВЕН ПОВИК БР. 3 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ЗАМЕНА НА ПОСТОЕЧКИТЕ ЛИФТОВИ СО НОВИ ВО АД- МИНИСТРАТИВНАТА ЗГРАДА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Нарачател на повикот е Јавното претпријатие за производство, пренос и дистрибуција на електрична

енергија „Електростопанство на Македонија“ со седиште во Скопје на ул. „11 Октомври“ бр. 9.

1.2. Предмет на нарачката е доставување на понуди за замена на постоечките лифтови со нови во административната зграда на ЈП „Електростопанство на Македонија“ во Скопје ул. „11 Октомври“ бр. 9

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

1.4. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица чие седиште, односно место на живеење е Република Македонија.

1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96).

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Техничката документација со која располага нарачателот е проект за постоечките лифтови.

2.2. Техничката документација, нарачателот на повикот, им ја доставува на увид на заинтересираните понудувачи во просториите на административната зграда на ЈП „Електростопанство на Македонија“ Скопје – 9 кат соба бр. 3.

3. ОБЕМ НА НАРАЧКАТА

3.1. Демонтажа на опремата од постоечките лифтови

3.2. Испорака и монтажа на нови лифтови

3.3. Припремни и градежни зафати при промена на лифтови

Информации за обемот на нарачката може да се добијат во административната зграда на ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје – 9 кат соба бр. 3.

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да го содржи називот на производителот на лифтот

4.2. Понудувачот треба да приложи референтна листа за изведени работи од ваков вид.

4.3. Понудувачот треба да приложи доказ за поседување сервис или договор со овластена организација за одржување на лифтови.

4.4. Понудата треба да ја содржи цената за целосно извршување на барањето, земајќи го во обзир превземањето на демонтираната опрема од страна на Понудувачот, како и царината и царинските давачки за увоз на опремата

4.5. Понудувачот треба да даде рок за испорака на опремата.

4.6. Понудувачот треба да даде рок за целосно извршување на работите.

4.7. Понудувачот треба да даде рок на важност на понудата.

4.8. Понудувачот треба да достави гаранција издадена од Првокласна банка на износ од 2% од вредноста на понудата за јавната нарачка.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на субјектот.

5.2. Понудата треба да се достави во согласност со чл. 27 и чл. 28 од Уредбата за јавни нарачки.

5.3. Понудувачот кон понудата задолжително да ја достави документацијата предвидена со чл. 61 од Уредбата за јавни нарачки.

6. РОКОВИ

6.1. Јавниот повик трае 8 (осум) дена од денот на објавувањето во „Сл. весник на Република Македонија“.

6.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 24.06.96 г. во 11 часот во просториите на административната зграда на ЈП „Електростопанство на Македонија“ Скопје во салата во сутеренот во присуство на овластени претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите што се предвидени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите и програмата за Јавниот повик, нема да се разгледуваат.

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Врз основа на член 18 од Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“, бр. 18/96) Комисијата за јавни нарачки во Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија, објавува

ЈАВЕН ПОВИК БР. 6 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија има потреба од набавка на:

1. Електроматеријали – по список бр. 1
2. Водоинсталатерски материјали – по список бр. 2
3. Браварско-столарски материјали – по список бр. 3
4. Молеро-фарбарски материјали – по список бр. 4
5. Авто гуми – по список бр. 5

Во понудата да бидат дадени:

- Опис на квалитетот на материјалот;
- Производител на материјалот;
- Цена поединечна, без данок на промет, франко магацин;
- Рок на испорака;
- Начин на плаќање;
- Гаранција за квалитет;
- Изјава дека против понудувачот не е поведена стечајна постапка.

Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишана од страна на одговорното лице на понудувачот.

Список на материјалите може да се добие во Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија, секој работен ден од 10-13 часот.

Понудата и останатата документација се испраќаат во запечатен плик кој содржи уште два запечатени пликови. Надворешниот плик во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот.

Првиот внатрешен плик, кој ја содржи придружната документација, ја носи ознаката „документација“.

Вториот внатрешен плик, која ја содржи понудата, ја носи ознаката „понуда“.

Понудата да се достави до нарачателот – Служба за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија, ул. „Железничка“ бб Скопје, во рок од 10 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефонот (091) 121-406.

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје објавува

**ЈАВЕН ПОВИК бр. 4
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА
НА ПОЛИЕТИЛЕНСКО ЦРЕВО СО ВИСОКА
ГУСТИНА СО ПРЕЧНИК ОД \varnothing 32 мм**

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачателот на повикот е ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје
– Дирекција, со седиште во Скопје ул. „Орце Николов“ бб.

1.2. Предмет на нарачката е полиетиленско црево со висока густина Ф32 за потребите на изградба на дигитална оптичка мрежа во Република Македонија според тендер документацијата.

1.3. Количина: 300 км полиетиленско црево.

1.4. Рок на испорака: според динамиката на испорака дадена во тендер документацијата.

1.5. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.6. Технички карактеристики на уредите: дадени во тендер документацијата.

1.7. Рок на поднесување на понудите: до 19/06/1996 година до 10:00 часот.

1.8. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

1.9. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица.

1.10. Постапката на повикот се спроведува согласно Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96).

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендер документацијата може да се подигне во Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје ул. „Орце Николов“ бб – Скопје, во Секторот за инвестиции, соба број 211, секој работен ден од 10:00 до 14:00 часот. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендер документацијата е неповратен износ од 100 ДМ во денарска противвредност на жиро сметка: 40100-601-495, или на девизна жиро сметка: 40100-62016-2573100-1950 АД Комерцијална банка – Скопје.

2.2. Понудите треба да бидат придружени со тендер гаранција во износ од најмалку 2% од вредноста на понудата во валута на понудата, издадена од првокласна банка.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на субјектот.

3.2. Понудите треба да се достават согласно чл. 27 и 28 од Уредбата за јавни нарачки.

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават документацијата предвидена со чл. 61 од Уредбата за јавни нарачки.

3.4. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе биде извршено на ден 19/06/1996 година во 10:00 часот во просториите на Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје, во салата на 4-ти кат.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои се предадени после рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите и програмата на јавниот повик, нема да бидат разгледувани.

4.2. Секој учесник може да учествува само со една понуда.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон 091 141 115.

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје објавува

**ЈАВЕН ПОВИК бр. 5
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА Т.Т. КАНАЛИЗАЦИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачателот на повикот е ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје.

– Дирекција, со седиште во Скопје ул. „Орце Николов“ бб.

1.2. Предмет на отстапување се изведба на градежни работи за изградба на ТТ канализации во Република Македонија дадени во тендер документацијата.

1.3. Количина: дадена во тендер документацијата.

1.4. Рок на изведба: според динамиката на испорака дадена во тендер документацијата.

1.5. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.6. Технички карактеристики: дадени во тендер документацијата.

1.7. Рок на поднесување на понудите: до 20/06/1996 година до 10:00 часот.

1.8. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

1.9. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица.

1.10. Постапката на повикот се спроведува согласно Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96).

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендер документацијата може да се подигне во канцеларијата на Самостојната служба за градежништво на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје, ул. „Индустриска“ бб – Скопје, секој работен ден од 10:00 до 14:00 часот. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендер документацијата е неповратен износ од 100 ДМ во денарска противвредност на жиро сметка: 40100-601-495 или девизна жиро сметка 40100-62016-2573100-1950 АД Комерцијална банка – Скопје.

2.2. Понудите треба да бидат придружени со тендер гаранција во износ од најмалку 2% од вредноста на понудата во валута на понудата, издадена од првокласна банка.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на субјектот.

3.2. Понудите треба да се достават во Архивата на Дирекцијата на ПТТ „Македонија“ – Скопје ул. „Орце Николов“ бб.

3.3. Понудите треба да се достават согласно чл. 27 и чл. 28 од Уредбата за јавни нарачки.

3.4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават документацијата предвидена со чл. 61 од Уредбата за јавни нарачки.

3.5. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе биде извршено на ден 20/06/1996 година во 10:00 часот во просториите на Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје, во салата на 4-ти кат.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои се предадени после рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите и програмата на јавниот повик, нема да бидат разгледувани.

4.2. Секој учесник може да учествува само со една понуда.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон 091 521-022.

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје објавува

ЈАВЕН ПОВИК Бр. 6 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИЗВЕДБА НА ГРАПЕЖНО-ЗЕМЈАНИ РАБОТИ ЗА ИСКОП И ПОЛАГАЊЕ НА ТЕЛЕФОНСКИ КАБЛИ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачателот на повикот е ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје – Дирекција, со седиште во Скопје на ул. „Орце Николов“ бб

1.2. Предмет на отстапување е изведба на градежно-земјани работи за ископ и полагање на телефонски кабли и полиетиленски цевки за оптички кабли на инвестициони објекти утврдени во тендер документација.

1.3. Количина: дадена во тендер документација.

1.4. Рок на изведба: Даден во тендер документација

1.5. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.6. Технички карактеристики: дадени во тендер документацијата.

1.7. Рок на поднесување на понудите: до 21/06/1996 година до 10:00 часот.

1.8. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

1.9. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица.

1.10. Постапката на повикот се спроведува согласно Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96).

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендер документацијата може да се подигне во Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје ул. „Орце Николов“ бб – Скопје, во Секторот за инвестиции, соба број 215, секој работен ден од 11:00 до 13:00 часот. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендер документацијата е неповратен износ од 100 ДМ во денарска противвредност на жиро сметка: 40100-601-495, или на девизна жиро сметка: 40100-62016-2573100-1950 АД Комерцијална банка – Скопје.

2.2. Понудите треба да бидат придружени со тендер гаранција во износ од најмалку 2% од вредноста на понудата во валута на понудата, издадена од првокласна банка.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на субјектот.

3.2. Понудите треба да се достават согласно чл. 27 и чл. 28 од Уредбата за јавни нарачки.

3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават документацијата предвидена со чл. 61 од Уредбата за јавни нарачки.

3.4. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе биде извршено на ден 21/06/1996 година во 10:00 часот во просториите на Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје, во салата на 4-ти кат.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои се предадени по рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите и програмата на јавниот повик, нема да бидат разгледувани.

4.2. Секој учесник може да учествува само со една понуда.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон 091 141 115 и 141 496.

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје објавува

ЈАВЕН ПОВИК Бр. 7 ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ПП АПАРАТИ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачателот на повикот е ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје.

– Дирекција, со седиште во Скопје на ул. „Орце Николов“ бб

1.2. Предмет на нарачката е набавка на ПП апарати.

1.3. Количина:

1. Автоматски халонски ПП апарати АНЛ-6

40 парчиња

2. Рачен халонски ПП апарат НЛ-6

40 парчиња

3. Рачен ПП апарат СО2-5

50 парчиња

4. ПП буре за песок 200 л.

30 парчиња

5. Буре за вода 200 л.

30 парчиња

6. ПП лопати

50 парчиња

7. ПП кофи

30 парчиња

1.4. Рок на испорака: 20 дена.

1.5. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.6. Технички карактеристики на уредите: за ПП апаратите да се достави доказ од овластена институција за атест за квалитет на боците, халонот, СО2 и производител на опрема.

1.7. Рок на поднесување на понудите: до 24/06/1996 година до 10:00 часот.

1.8. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

1.9. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица.

1.10. Постапката на повикот се спроведува согласно Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96).

2. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

2.1. Аванс 20% а останатиот дел 15 дена по добивање на опремата. Авансот да биде покриен со банкарска гаранција од првокласна банка. Со понудата да се достави кауција – акцептни налози во висина најмалку 2% од вредноста на понудата.

Цените: да бидат ф-ко ПТТ магацин – Скопје, со внесени износи на царински и сите останати давачки, без пресметан данок на промет.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на субјектот.
- 3.2. Понудите да се достават во Архивата на Дирекцијата на ПТТ „Македонија“ – Скопје, ул. „Орце Николов“ бб, секој работен ден до 14:00 часот.
- 3.3. Понудите треба да се достават согласно чл. 27 и чл. 28 од Уредбата за јавни нарачки.
- 3.4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават документацијата предвидена со чл. 61 од Уредбата за јавни нарачки.
- 3.5. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе биде извршено на ден 24/06/1996 година во 10:00 часот во просториите на Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје, во салата на 4-ти кат.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- 4.1. Понудите кои се предадени после рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите и програмата на јавниот повик, нема да бидат разгледувани.
- 4.2. Секој учесник може да учествува само со една понуда.
- Дополнителни информации можат да се добијат во Самостојната служба за безбедност на телефон 091 233-519 и 234-260.

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје објавува

**ЈАВЕН ПОВИК бр. 8
ЗА ПОДОБНОСТ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈАНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ТЕЛЕФОНСКАТА МРЕЖА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. ОПШТИ УСЛОВИ

- 1.1. Нарачателот на повикот е ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје.
– Дирекција, со седиште во Скопје ул. „Орце Николов“ бб.
- 1.2. Предмет се градежно-земјани работи за ископ и полагање на телефонски кабли и полиетиленски цевки за оптички кабли и изведување на кабловски работи за инвестициони објекти на подрачјата на Република Македонија утврдени во тендер документацијата.
- 1.3. Количина: дадена во тендер документацијата.
- 1.4. Рок на изведба: Даден во тендер документација.
- 1.5. Рок на важност на понудата: 30 дена од демот на прифаќање на понудата.
- 1.6. Рок на поднесување на понудите: до 27/06/1996 година до 10:00 часот.
- 1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен.
- 1.8. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица.
- 1.9. Постапката на повикот се спроведува согласно Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ бр. 18/96).

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 2.1. Тендер документацијата може да се подигне во Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје ул. „Орце Николов“ бб – Скопје, во Секторот за инвестиции, соба број 215, секој работен ден од 10:00 до 14:00 часот.
- 2.2. Понудите треба да бидат придружени со тендер гаранција во износ од најмалку 2% од вредноста на понудата.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- 3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на субјектот.
- 3.2. Понудите треба да се достават согласно чл. 27 и 28 од Уредбата за јавни нарачки.
- 3.3. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават документацијата предвидена со чл. 61 од Уредбата за јавни нарачки.
- 3.4. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе биде извршено на ден 27/06/1996 година, во 10:00 часот во просториите на Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје, во салата на 4-ти кат.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- 4.1. Понудите кои се предадени после рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите и програмата на јавниот повик, нема да бидат разгледувани.
- 4.2. Секој учесник може да учествува само со една понуда.
- Дополнителни информации можат да се добијат на телефон 091 141 115 и 141 496.

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни нарачки (Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје објавува

**ЈАВЕН ПОВИК бр. 9
ЗА ПОДОБНОСТ НА ИЗВЕДУВАЧИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ И ГРАДЕЖНО-ЗАНАТСКИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ПТТ ОБЈЕКТИ И ИЗВЕДУВАЊЕ НА МОНТАЖНИ И ЕНТЕРИРСКИ РАБОТИ НА ПТТ ОБЈЕКТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. ОПШТИ УСЛОВИ

- 1.1. Нарачателот на повикот е ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје
– Дирекција, со седиште во Скопје ул. „Орце Николов“ бб
- 1.2. Предмет за подобноста се градежни и градежно-занатски работи, монтажни и ентериерски работи на ПТТ во Република Македонија утврдени во тендер документација.
- 1.3. Количина: дадена во тендер документацијата.
- 1.4. Рок на изведба: Даден во тендер документација.
- 1.5. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.
- 1.6. Рок на поднесување на понудите: до 01/07/1996 година до 10:00 часот.
- 1.7. Повикот е јавен, отворен и анонимен.
- 1.8. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица.
- 1.9. Постапката на повикот се спроведува согласно Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ бр. 18/96).

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 2.1. Тендер документацијата може да се подигне во канцеларијата на Самостојната служба за градежништво на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје, ул. „Индустриска“ бб – Скопје, секој работен ден од 10:00 до 14:00 часот.
- 2.2. Понудите треба да бидат придружени со тендер гаранција во износ од најмалку 2% од вредноста на понудата.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на субјектот.

3.2. Понудите треба да се достават во Архивата на Дирекцијата на ПТТ „Македонија“ – Скопје, ул. „Орце Николов“ бб, секој работен ден до 14:00 часот.

3.3. Понудите треба да се достават согласно чл. 27 и 28 од Уредбата за јавни нарачки.

3.4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават документацијата предвидена со чл. 61 од Уредбата за јавни нарачки.

3.5. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе биде извршено на ден 01/07/1996 година, во 10:00 часот во просториите на Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје, во салата на 4-ти кат.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои се предадени после рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите и програмата на јавниот повик, нема да бидат разгледувани.

4.2. Секој учесник може да учествува само со една понуда.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон 091 521-022.

Врз основа на член 18 и член 25 од Уредбата за јавни нарачки („Службен весник на РМ“ бр. 18/96), Јавното претпријатие за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје објавува

ЈАВЕН ПОВИК БР. 10 ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ИЗВЕДБА НА ГРАДЕЖНИ, ГРАДЕЖНО-ЗАНАТСКИ И ЕНТЕРИЕРСКИ РАБОТИ НА ПТТ ОБЈЕКТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачателот на повикот е ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје

– Дирекција, со седиште во Скопје на ул. „Орце Николов“ бб

1.2. Предмет на отстапување се изведба на градежни и градежно-занатски и ентериерски работи на ПТТ објекти во Република Македонија дадени во тендер документацијата.

1.3. Количина: дадена во тендер документацијата.

1.4. Рок за изведба: според динамиката на испорака дадена во тендер документацијата.

1.5. Рок на важност на понудата: 30 дена од денот на прифаќање на понудата.

1.6. Технички карактеристики: дадени во тендер документацијата.

1.7. Рок на поднесување на понудите: до 03/07/1996 година до 10:00 часот.

1.8. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

1.9. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица.

1.10. Постапката на повикот се спроведува согласно Уредбата за јавни нарачки („Сл. весник на РМ“ бр. 18/96).

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендер документацијата може да се подигне во канцеларијата на Самостојната служба за градежништво на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје, ул. „Индустриска“ бб – Скопје, секој работен ден од 10:00 до 14:00 часот. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендер документацијата е неповратен износ од 100 ДМ во денарска противвредност на жиро сметка: 40100-601-495, или на девизна жиро сметка: 40100-62016-2573100-1950 АД Комерцијална банка – Скопје.

2.2. Понудите треба да бидат придружени со тендер гаранција во износ од најмалку 2% од вредноста на понудата во валута на понудата, издадена од првокласна банка.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на субјектот.

3.2. Понудите треба да се достават во Архивата на Дирекцијата на ПТТ „Македонија“ – Скопје ул. „Орце Николов“ бб.

3.3. Понудите треба да се достават согласно чл. 27 и чл. 28 од Уредбата за јавни нарачки.

3.4. Понудувачите кон понудата задолжително да ја достават документацијата предвидена со чл. 61 од Уредбата за јавни нарачки.

3.5. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе биде извршено на ден 03/07/1996 година во 10:00 часот во просториите на Дирекцијата на ЈП за ПТТ сообраќај „Македонија“ – Скопје, во салата на 4-ти кат.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои се предадени после рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите и програмата на јавниот повик, нема да бидат разгледувани.

4.2. Секој учесник може да учествува само со една понуда.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон 091 521-022.

СОДРЖИНА

	Страна
557. Закон за Народната банка на Република Македонија (Пречистен текст)	1081
558. Закон за банките и штедилниците (Пречистен текст).	1089
559. Одлука за именување членови на Комисијата за изготвување предлог за именување индивидуален работоводен орган на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид	1102
560. Одлука за разрешување од функцијата судија на Окружниот суд во Битола	1102
Меѓународни договори – додаток I – LX	